



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Општи според тарифата. — Жира-сметка кај Службата на општествено кинговодство 60802-603-19644

Петок, 21 декември 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 65

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-153; Уредништво 651-883; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

871.

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 59/79), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ВО 1979 ГОДИНА

1. Заради обезбедување побрз развој на дејностите за кои со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) е утврдено дека се од посебно значење за релазацијата на договорената политика на вкупниот развој на Југославија, а во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), ќе се намалуваат царините на увозот на специфична опрема за тие дејности.

2. Решенија за царинскиот контингент се донесуваат во согласност со обврските што федерацијата ги презела со договорите и општествените договори склучени заради спроведување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

3. Со решенијата за царинскиот контингент ќе се намалува царината на увозот на специфична опрема која не се произведува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно која е предвидена во самоуправните спогодби што ги склучиле производителите на опрема — машиноградбата и корисниците — инвеститори.

4. Со царинските олесненија, во рамките на царинските контингенти за увозна специфична опрема, ќе се поттикнува договорениот селективен развој на дејносите за кои со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година е предвидено дека се од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој на Југославија, и тоа:

1) на енергетиката (производство и пренос на електрична енергија, производство и преработка на јаглен, нафта, природен и технички гас);

2) на агроиндустрискиот комплекс;

3) на суровинската дејност (црната металургија, металургијата на обоени метали, производите на базната хемија и производите на неметали);

4) на машиноградбата и бродоградбата;

5) на магистралниот сообраќај;

6) на странскиот туризам.

5. Царината во смисла на точка 1 од оваа одлука може да се намалува на 5% на увозот на специфична опрема за дејностите што се најзначајни и најмногу заостануваат во досегашната реализација на

Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, во согласност со член 2 став 2 на Договорот за посебните мерки на економската политика за поттикнување на договорениот развој на дејностите од посебно значење за остварувањето на политиката на вкупниот развој на земјата утврдена во Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/79).

На дејностите што не се опфатени со став 1 на оваа точка, царината може да се намалува до 50% од разликата помеѓу стапката на царината од 5% и стапките на царината пропишани во Царинската тарифа.

6. Намалувањето на царината на 5% ќе се применува на увозот на специфична опрема за:

1) рудници на јаглен;

2) термоцентрали на јаглен;

3) хидроцентрали;

4) нуклеарни електроцентрали;

5) пренос и трансформација на електрична енергија од 380, 220 и 110 kW и диспечерски центри;

6) истражување и производство на нафта и гас;

7) секундарна преработка на нафта;

8) истражување и изградба на капацитети за експлоатација на маслените шкрилци;

9) рудници на железна руда и производство на примарни фази на црната металургија;

10) валалнички постројки во интегралниот циклус на производството — за асортиманот и обемот на производите што недостасуваат на пазарот, за што организациите на здружен труд на црната металургија меѓусебно и со другите потрошувачи ќе склучат самоуправни спогодби во согласност со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на црната металургија во периодот од 1976 до 1980 година;

11) рудници на обоени метали и примарна преработка во обоената металургија;

12) рудници на неметали и за облагородување на неметали;

13) производство на производи на базната хемија што се наведени во Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производите на базната хемија во периодот од 1976 до 1980 година;

14) производство на основните земјоделски производи (механизација за индустриско производство на пченица, 'рж, јачмен, оризова арпа, овес, пченка, шеќерна репа, сончоглед, памук, соја, маслена репка, маслини, тутун, зеленчук, луцерка, дегелина, силажна пченка, добиточна репа, хмељ, овошје, грозје на плантажи, улов и производство на морска риба и производство на слатководна риба);

15) производство на масло;

16) сточарство (механизација за индустриско производство на добиток, на добиточни производи и живина, и тсa: одгледување и гоеење на говеда, производство на млеко, одгледување и гоеење на свињи, одгледување и гоеење на овци, производство на волна и млеко, одгледување и гоеење на живина и производство на јајца);

17) странски туризам (специфичната опрема за развој на странскиот туризам се утврдува во постапката пропишана со точ. 12 и 13 на оваа одлука, по претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи);

18) магистрален сообраќај (железнички сообраќај: електрични, дизел и хидраулични локомотиви, електромоторни возови, специјални товарни вагони, безбедност на железничкиот сообраќај СС, ТК и др. манипулација со стоки и опрема за одржување и реконструкција на другите; безбедност на воздушната пловидба; аеродромска опрема само за аеродромите за меѓународен сообраќај; безбедност на поморскиот сообраќај и безбедност на внатрешните пловни патишта; магистрален телефонски и телеграфски сообраќај; инфраструктура во пристаништата и луките што служат за претовар во линискиот, контејнерскиот и масовниот превоз за модернизација на претоварните капацитети, (опрема) што служат за контејнерски, линиски и масовен претовар).

Намалување на царината на 5% ќе се применува и на увозот на бродови и бродска опрема.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на увозот на специфична опрема за рудници на јаглен со јамска експлоатација ќе се применува царинската стапка „Слободно“.

7. Процентот на намалувањето на царината од 50% од разликата помеѓу царинската стапка од 5% и царинските стапки пропишани во Царинската тарифа ќе се применува на увозот на специфична опрема за:

1) изградба на магистрални нафтоводи и гасоводи;

2) истражување за унапредување на технологијата за добивање на гас од домашен јаглен;

3) истражување и производство на нуклеарни суровини;

4) истражување на соларна и гестермална енергија;

5) водостопанство (системи за наводнување, одводнување и пречистување на отпадните води);

6) геолошки истражувања;

7) капацитети за производство на кокс;

8) производство на шеќер и производство на маргарин чија изградба е започната, односно чии капацитети се содржани во склучените договори;

9) заштита на човековата средина;

10) производство на огноотпорен материјал;

11) постројки за примарна преработка на нафта утврдени со член 7 на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството и преработката на нафта и гас во периодот од 1976 до 1980 година и на објектите на континуитетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/79), што го подобруваат рандманот на користувањето на нафтата до односот 25:75 на црните и белите производи, вклучувајќи ги и капацитетите за дегасолнажа и десулфуризација;

12) производство на електрична енергија на течни горива за објектите чија изградба е опфатена со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на електростопанството, јагленот и новите видови енергија во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77);

13) производство на протеинска добиточна храна врз база на домашни суровини.

8. Процентот на намалувањето на царината од 50% од разликата на царинската стапка од 5% и царинските стапки пропишани во Царинската тарифа ќе се применува и на увозот на специфична опрема за политичко-информативната дејност.

9. Процентот на намалувањето на царината од 40% од разликата помеѓу царинската стапка од 5% и царинските стапки пропишани во Царинската

тарифа ќе се применува на увозот на специфична опрема за преработка на морска и слатководна риба.

10. Процентот на намалувањето на царината од 30% од разликата помеѓу царинската стапка од 5% и царинските стапки пропишани во Царинската тарифа ќе се применува на увозот на специфична опрема за:

1) преработка на течно млеко и производство на путер и сирење; кланици и преработка на месо;

2) индустрија на готови и полуготови јадења;

3) склади и ладилници за прехранбени производи и дистрибутивни центри;

4) машиноградба и бродоградба, и тоа за:

а) производство на опрема за енергетиката;

б) производство на опрема за рударството и градежништвото;

в) производство на машини, уреди и постројки за металургијата, безната хемија, прехранбената индустрија и селекционирани неметали;

г) производство на трактори, земјоделски машини, орудија, опрема, уреди и др.;

д) производство на машини за обработка на метали;

е) производство на електронска и друга опрема (сметачи, професионална електроника, опрема за телефонски центри, електронски, пневматски и хидраулични компоненти и сл.) за системите за автоматизација, контрола, регулација, телекомуникација, информирање и управување со процесите на работата;

е) производство на транспортни средства (на стопански, друмски и шински возила и бродови);

ж) производство од областа на кооперирачката индустрија за селекционирано производство на машиноградбата и бродоградбата (механички, електрични и електронски компоненти, како што се: агрегати за мокност, хидраулична и пневматска опрема, полу-производи и елементи, потсклопови, склопови и други делови за вградување во сервиска и поединечна опрема и постројки);

з) производство на опрема за производство на вооружување и воена опрема што ќе се финансираат од други извори;

с) производство на опрема за заштита на човековата средина (опрема за приспособување и преработка на отпадоци, опрема за намалување на количеството на отпадоци и загадувањето и опрема за чиста технологија);

и) производство на посебни алати за унапредување на технологијата и обработката на метали;

5) изградба на објекти од средствата на придонесот на југословенските работници привремено вработени во странство, ако тие објекти се изградуваат во подрачјата што според прописите на републиките, односно автономните покраини се сметаат како недоволно развиени.

11. По исклучок од одредбата на точка 5 од оваа одлука, на увозот на специфична опрема за хигиенска-техничка заштита во рудниците на јаглен со подземна експлоатација, специфична опрема за професионална рехабилитација на инвалидите и за детска заштита, царината може да биде пониска од 5%, вклучувајќи ја царинската стапка „Слободно“.

Специфичната опрема од став 1 на оваа точка се утврдува во постапката пропишана со точ. 12 и 13 на оваа одлука, по претходно прибавено мислење од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

12. Основните организации на здружен труд поднесуваат барање за намалување на царината до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, преку соодветни општи грански здруженија.

Пред поднесувањето на барање до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија основните орга-

низации на здружен труд, односно општите грански здруженија преку кои се поднесува барањето, ќе прибават мислење од Општото здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија за тоа дали опремата, за која се бара намалување на царината, се произведува во Југославија или не и прибавеното мислење ќе го приложат кон барањето за намалување на царината.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, ако со договорите за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година е предвидено дека заради реализација на договорите односно спроведување на мерките на економската политика, ќе се склучат соодветни самоуправни спогодби на производителите на опрема и на корисниците, основните организации на здружен труд се должни, кон барањето до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија да го поднесат текстот на таа самоуправна спогодба.

13. Сојузниот комитет за енергетика и индустрија по барањата на организациите на здружен труд, поднесени во смисла на точка 12 од оваа одлука, ќе ги утврдува списоците на специфичната опрема, поаѓајќи од тоа дека како специфична опрема се сметаат машини, апарати и уреди, односно нивните основни технолошки компоненти кои се наменети за оној вид производство и услуги што се вршат во дејноста наведени во точ. 6 до 10 и во точка 11 на оваа одлука и под услов таа опрема да не се произведува во Југославија, односно да е опфатена со самоуправните спогодби што ги склучиле производителите на опрема — машиноградбата и корисниците — инвеститори.

Под специфична опрема, во смисла на оваа одлука, не се сметаат постројките кои користат мазут како гориво.

Одредбата на став 2 од оваа точка не се однесува на увозот на постројки што се врши во согласност со точка 6 под 12 на оваа одлука.

При утврдувањето на списоците на специфичната опрема учествуваат и Сојузниот секретаријат за финансии и Сојузната управа за царини.

14. Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, ќе го утврди списокот на специфичната опрема и ќе го достави до Сојузниот секретаријат за финансии кој, во рок од 15 дена од денот на приемот на списокот, ќе му предложи на Сојузниот извршен совет донесување на соодветно решение за царинскиот контингент.

15. По исклучок од одредбите на оваа одлука, на увозот на електронски сметачи за потребите на Сојузниот завод за статистика, на републичките заводи за статистика и на покраинските заводи за статистика, царината може да биде пониска од 5% вклучувајќи ја и царинската стапка „Слободно“.

16. Оваа одлука се применува од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

17. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1062
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с.р.

872.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 2 до 5 и точка 7 под 13 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗВОДНИ И ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ И ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТРИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

1. По Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за изградбата на електроенергетски производни и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. Во согласност со Спогодбата за увоз на специфична опрема, репродукционен материјал и делови за изградба на електроенергетски производни и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство, што е склучена помеѓу Заедницата на југословенското електростопанство и Југословенското деловно здружение на машиноградбата и електромашинотградбата, на увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за изградба на електроенергетски производни и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство, а до вредноста, односно количествата утврдени во усогласените спецификации на опремата, репродукциониот материјал и деловите, што како прилози 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, до 4.15. 5.1 до 5.19 и додатниот прилог 6 претставуваат составен дел на Спогодбата, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. По точка 2 се додава точка 2а, која гласи:

„2а. На увозот на специфичната опрема утврдена во точ. 1 и 2 на ова решение, кој се врши за потребите на термоелектраните на течни горива чија изградба е опфатена со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на електростопанството, јагленот и новите видови енергија во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77) царината ќе се пресметува по стапка од 5%, со тоа што на така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.“

3. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1063
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с.р.

873.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 1 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН И ПРИ ОБЛАГОРОДУВАЊЕТО НА ЈАГЛЕНОТ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на јаглен и при облагородувањето на јагленот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 61/79) во точка 1. уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на јаглен и при облагородувањето на јагленот наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5% за рудниците на јаглен со површински коп и за облагородувањето на јагленот, а стапката на царина „Слободно“ за рудниците на јаглен со подземна експлоатација.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1064
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Бранислав Иковиќ, с.р

874.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 6 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА НАФТА И ПРИРОДЕН ГАС

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за експлоатацијата на нафта и природен гас, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1065
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с.р.

875.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 7 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА СЕКУНДАРНА ПРЕРАБОТКА НА НАФТА ПРИ ШТО РАНДМАНОТ НА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА НАФТАТА Е ДО ОДНОСОТ 25:75 ЦРНИ И БЕЛИ ПРОДУКТИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за секундарна преработка на нафта при што рандманот на искористувањето на нафтата е до односот 25:75 црни и бели продукти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за секундарна преработка на нафта, при што рандманот на искористувањето на нафтата е до односот 25:75 црни и бели продукти, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1066
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с.р.

876.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 8 и точка 7 под 7 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 65/79) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНА РУДА, ВО ПОДГОТОВКАТА НА ЖЕЛЕЗНА РУДА И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОКС, ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на железна руда, во подготовката на железна руда и во производството на кокс, железо и челик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на железна руда, во подготовката на железна руда и во производството на железо и челик, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. На увозот на специфична опрема, утврдена во точка 1 од ова решение, што се врши за капацитетите за производство на кокс што ги задоволуваат потребите на земјата, царината ќе се пресметува по стапка од 5%, со тоа што на така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%.

Кагацитетите што ги задоволуваат потребите на земјата ги утврдуваат со самоуправна спогодба производителите и потрошувачите на кокс во земјата.“

3. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1067

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

877.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 10 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БАКАР И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАТОДЕН БАКАР

1. Во решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи

во рудниците на бакар и во производството на катоден бакар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на бакар и во производството на катоден бакар, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа, ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1068

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

878.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 10 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА БОКСИТ И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНОДИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИЗА НА АЛУМИНИУМ, ГЛИНИЦА И АЛУМИНИУМ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на боксит и во производство на аноди за електролиза на алуминиум, глиница и алуминиум („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 70/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, глиница и алуминиум, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се користи од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1069

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

879.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 10 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ОЛОВО, ЦИНК И АНТИМОН И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОЛОВО, ЦИНК И АНТИМОН И НИВНИТЕ ПРИДРУЖНИ МЕТАЛИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на олово, цинк и антимон и во производството на олово, цинк и антимон и нивните придружни метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. Врз увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на олово, цинк и антимон и во производството на олово, цинк, антимон и нивните придружни метали, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1070

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

880.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) точка 6 под 10 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЖИВА И ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЖИВА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на жива и во производството на жива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците на жива и во производството на жива, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1071

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

881.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 10 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО РУДНИЦИТЕ И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕРОНИКЕЛ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците и за производството на фероникел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 3/79) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во рудниците и за производството на фероникел, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%“.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1072

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

882.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 10 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАГНЕЗИУМ МЕТАЛ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на магнезиум метал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во

производството на магнезиум метал, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%."

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1073
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

883.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 11 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИ И ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА НЕМЕТАЛИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за рудници и за облагородување на неметали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 67/78, 10/79 и 28/79) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за рудници и за облагородување на неметали, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%“.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1074
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

884.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА ЛОКОМОТИВИ, ВАГОНИ И ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на локомотиви, вагони и електромоторни во-

зила за потребите на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 68/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — локомотиви, вагони и електромоторни возила што се увезуваат за потребите на Југословенските железници, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа, ќе се применува стапката на царина од 5%“.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1075
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

885.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА МАНИПУЛАЦИЈА СО СТОКИ И ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПРУГИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за манипулација со стоки и одржување и реконструкција на пруги во железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за манипулација со стоки и одржување и реконструкција на пруги во железничкиот сообраќај, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%“.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1076
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

886.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ ВРШИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

1 Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се врши за потребите на безбедноста на воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за потребите на безбедноста на воздушната пловидба, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1077
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с. р.

887.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА АЕРОДРОМСКА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ НА АЕРОДРОМИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ

1 Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична аеродромска опрема што се користи на аеродромите за меѓународен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична аеродромска опрема што се користи на аеродромите за меѓународен сообраќај, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1078
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с. р.

888.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЛУЖИ ЗА ПРЕТОВАР ВО ЛИНИСКИОТ, КОНТЕЈНЕРСКИОТ И МАСОВНИОТ ПРЕВОЗ ВО ПРИСТАНИШТА И ЛУКИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што служи за претовар во линискиот, контејнерскиот и масовниот превоз во пристаништа и луки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што служи за претовар во линискиот, контејнерскиот и масовниот превоз во пристаништа и луки, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1079
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с. р.

889.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МАГИСТРАЛНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ И ТЕЛЕГРАФСКИ СООБРАЌАЈ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за потребите на маги-

стралниот телефонски и телеграфски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за потребите на магистралниот телефонски и телеграфски сообраќај, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1080

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

890.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУЛФУРНА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на сулфурна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на сулфурна киселина, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1081

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

891.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА РАЗБЛАЖЕНА (46%) АЗОТНА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на разблагена (46%) азотна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на разблагена (46%) азотна киселина, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1082

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

892.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФОСФОРНА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на фосфорна киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на фосфорна киселина, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1083
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

893.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНХИДРИДИ НА ФТАЛНА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на анхидриди на фтална киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на анхидриди на фтална киселина, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа, ќе се применува стапка на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1084
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

894.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНХИДРИДИ НА МАЛЕИНСКА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во

производството на анхидриди на малеинска киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на анхидриди на малеинска киселина, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1085
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

895.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВО НА СТЕАРИНСКА И ОЛЕИНСКА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на стеаринска и олеинска киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на стеаринска и олеинска киселина, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1086
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

896.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛИМОНСКА И ВИНСКА КИСЕЛИНА**

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на лимонска и винска киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 70/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на лимонска и винска киселина, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката не царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1087

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

897.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОЛИТИЧКО ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛОР И НАТРИУМХИДРОКСИД**

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за електролитичко производство на хлор и натриумхидроксид („Службени лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за електролитичко производство на хлор и натриумхидроксид, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1088

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

898.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЛИУМОВИ СОЕДИНЕНИЈА**

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производството на калиумови соединенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на калиумови соединенија, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1089

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

899.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОРМАЛИН**

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на формалин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на формалин, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1090

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

900.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТИТАНДИОКСИД

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производството на титандиоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на титандиоксид, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1092

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

901.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АМОНИЈАК

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на амонијак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи

во производството на амонијак, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1093

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

902.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАЛЦИНИРАНА СОДА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на калцинирана сода („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведени-те тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производството на калцинирана сода, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1094

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

903.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕТАН, ЕТИЛЕН И ПОЛИЕТИЛЕН И ЗА ТРАНСПОРТ НА ЕТИЛЕНОТ И ПОЛИЕТИЛЕНОТ ОД ЈУГОСЛАВИЈА ВО РОМАНИЈА ПРЕКУ ЦЕВОВОДИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производството на

етан, етилен и полиетилен и за транспорт на етиленот и полиетиленот од Југославија во Романија преку цевоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведениите тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на етан, етилен и полиетилен и за транспорт на етиленот и полиетиленот од Југославија во Романија преку цевоводи, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1095

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

904.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИНИЛ-ХЛОРИД МОНОМЕР — PVC ВО ПРАВ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на винилхлорид мономер — PVC во прав („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведениите тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на винилхлорид мономер — PVC во прав, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1096

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

905.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА PVC ГРАНУЛАТИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на PVC гранулати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведениите тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производството на PVC гранулати, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1097

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

906.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИСТИРОЛ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на полистирол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78), во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведениите тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на полистирол, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1098
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

907.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увоз на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕНОЛ-МЕЛАМИН И КАРБАМИД-ФОРМАЛДЕХИДНИ МАСИ ЗА ПРЕСУВАЊЕ (ДУРОПЛАСТ МАСИ)

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на фенол-меламин и карбамид-формалдехидни маси за пресување (дуропласт маси) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на фенол-меламин и карбамид-формалдехидни маси за пресување (дуропласт маси), ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1099
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

908.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увоз на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ХЛОР-АЛКАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИЗИ И ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА ВРЗ БАЗА НА ПРОПИЛЕН, ЕТИЛЕНОКСИД И ПРОПИЛЕНОКСИД

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи

во производството на производи врз база на хлор-алкални електролизи и полимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на производи врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1102
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

909.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увоз на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ХЛОР-АЛКАЛНА ЕЛЕКТРОЛИЗА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за хлор-алкална електролиза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78), во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за хлор-алкална електролиза, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1103
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

910.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВОДОРОД-ПЕРОКСИД

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на водород-пероксид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведениите тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на водород-пероксид, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1104

13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

911.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ СМОЛИ И ПОЛИАКРИЛАТНИ ДИСПЕРЗИИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки смоли и полиакрилатни дисперзии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78), во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведениите тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на вештачки смоли и полиакрилатни дисперзии, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1105

13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

912.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИУРЕТАНСКА ПЕНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на полиуретанска пена („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведениите тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на полиуретанска пена, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1106

13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с. р.

913.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 12 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДИОКИЛФТАЛАТ (DOP)

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи

за производство на диоктилфталат (DOP) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на диоктилфталат (DOP), ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1107

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

914.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 23/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРОГЕНИРАНИ ЕРГОТ-АЛКАЛОИДИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на хидрогенирани ергот-алкалоиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфичната опрема што се користи за производство на хидрогенирани ергот-алкалоиди, ќе се применува, наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1108

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

915.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕЈОНОГЕНИ ТЕНЗИДИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство за нејоногени тензиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на нејоногени тензиди, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1109

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

916.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФЕНОЛНА ПЕНА СО ПОЛИКОНДЕНЗАЦИЈА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на фенолна пена со поликондензација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на фенолна пена со поликондензација, ќе се применува, наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1110
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

917.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРФУРОЛ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на фурфурол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на фурфурол, ќе се применува, наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1111
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

918.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕТАНОЛ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на метанол („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во

производството на метанол, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1112
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

919.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БАЗНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СУРОВИНИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на базни фармацевтски сировини, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 70/78 и 10/79) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на базни фармацевтски сировини, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1113
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

920.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕНИЦИЛИН

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за

производство на пеницилин („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на пеницилин, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа, стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1114
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

921.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕШТАЧКИ ХЕМИСКИ ГУБРИЊА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски губриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската Тарифа — специфичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски губриња, ќе се применуваат наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапка на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1115
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

922.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАТРИУМ-ТРИПОЛИФОСФАТ И НАТРИУМ-СИЛИКОФЛУОРИД

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на натриум-триполифосфат и натриум-силикофлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на натриум-триполифосфат и натриум-силикофлуорид, ќе се применува на место стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1116
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

923.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увоз на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КРИОЛИТ, БЕЛИ САГИ И АЛУМИНИУМ-ТРИФЛУОРИД

1. Во Решението за определување на пониски царински стапки на увоз на специфичната опрема што се користи во производството на криолит, бели саги и алуминиум-трифлуорид („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на криолит, бели саги и алуминиум-трифлуорид, ќе се применува наместо стапките од царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1117
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икоњик, с. р.

924.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФОСФОРНИ СОЛИ — МИНЕРАЛНИ ФОСФАТИ ЗА ДОБИТОЧНА ИСХРАНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на фосфорни соли — минерални фосфати за добиточна исхрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на фосфорни соли — минерални фосфати за добиточна исхрана, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1118
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икоњик, с. р.

925.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОМПЛЕКСНО МИНЕРАЛНО ГУБРЕ ВРЗ БАЗА НА ТРЕСЕТ

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема што се користи во

производството на комплексно минерално губре врз база на тресет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на комплексно минерално губре врз база на тресет, ќе се применуваат наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1119
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икоњик, с. р.

926.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОЛИАМИДНИ, ПОЛИОЛЕФИНСКИ И ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ СИНТЕТИЧКИ ВЛАКНА

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема за производството на полиамидни, полиолефински и полипропиленски синтетички влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 70/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови од Царинската тарифа — специфична опрема за производството на полиамидни, полиолефински и полипропиленски синтетички влакна, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапката на царина од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1120
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икоњик, с. р.

927.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИЕСТЕРСКИ ВЛАКНА**

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема за производство на полиестерски влакна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производството на полиестерски влакна, ќе се применува наместо стапките на царината, предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1121

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с. р.

928.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛНО ВЛАКНО**

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема за производство на полиакрилонитрилно влакно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за производство на полиакрилонитрилно влакно, ќе се применува наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа стапката на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1122

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с. р.

929.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАТРИУМ ПЕРБОРАТ**

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема што се користи во производството на натриум перборат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/79) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфичната опрема што се користи во производството на натриум перборат, наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапка на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1123

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иковиќ, с. р.

930.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ТОЛУОЛДИИЗОЦИЈАНАТ (TDI)**

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема што се користи во производство на толуолдиизоцијанат (TDI) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/79) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфичната опрема што се користи во

производството на толуолдиизоцијанат (TDI), наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапка на царината од 5%."

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1124

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

931.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и на точка 6 под 12 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТРИХЛОРЕТИЛЕН И ПЕРХЛОРЕТИЛЕН

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема за производство на трихлоретилен и перхлоретилен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/79) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфичната опрема за производство на трихлоретилен и перхлоретилен, наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапка на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1125

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

932.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 13 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфична опрема што се користи за про-

изводство на основни земјоделски производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 61/79) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфичната опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи, наместо стапките на царината предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапка на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1126

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

933.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 14 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЈАСТИВИ МАСЛА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на јастиви масла („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфичната опрема што се користи во производството на јастиви масла, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапка на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1127

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

934.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 15 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕКО

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема што се користи за производство на млеко („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи за производство на млеко, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапка на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1128
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

935.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 13 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА ПОМОРСКИ РИБАРСКИ БРОДОВИ ЗА ЛОВЕЊЕ РИБА ВО ОКЕАНСКИ ВОДИ И ДЕЛОВИ НА ТИЕ БРОДОВИ

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на поморски рибарски бродови за ловење риба во океански води и делови на тие бродови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78), во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — поморски рибарски бродови за ловење риба во океански води и делови на тие бродови, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапка на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1129
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

936.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 13 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА РИБАРСКИ БРОДОВИ ЗА ЛОВЕЊЕ НА РИБИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на рибарски бродови за ловење на риби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/79) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — рибарски бродови за ловење риба, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапка на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1130
13 декември 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Икониќ, с. р.

937.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 6 под 13 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалување на царината на увоз на специфична опрема во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ДОРАБОТКА (СУШЕЊЕ, СОРТИРАЊЕ, ВЛАЖЕЊЕ, ФЕРМЕНТАЦИЈА И ДР.) НА ТУТУН

1. Во Решението за намалување на царината на увоз на специфичната опрема за доработка, сушење, сортирање, влажење, ферментација и др.) на тутун („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78) во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:

„1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема за доработка (сушење, сортирање, влажење, ферментација и др.) на тутун, наместо стапките на царина предвидени во Царинската тарифа ќе се применува стапка на царината од 5%.“

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на

Е. п. бр. 1131

13 декември 1979 година

Белград

Сојузни извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

938.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЦАРИНСКИОТ КОНТИНГЕНТ СО КОИ СЕ НАМАЛЕНИ ЦАРИНИТЕ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНКИ И ГРУПАЦИИ НА СТОПАНИСТВОТО

1. До 31 декември 1979 година се продолжува важењето на следните решенија за царинските контингенти што важеа до 30 ноември 1979 година, и тоа:

1) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на нафтоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 3/79);

2) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на гасоводи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78);

3) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во рударските и геолошките истражувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78);

4) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на шеќер („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78);

5) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за заштита на човековата средина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 65/78, 12/79 и 61/79);

6) Решение за ослободување од плаќање на царина на специфичната опрема што се користи во заштитните работилници за професионална рехабилитација на инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 68/78 и 38/79);

7) Решение за намалување на царината за увозот на специфична опрема што се користи за производство, пренос и емитирање на телевизиска и радио-програма („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 3/79);

8) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за производство на топчести лежишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78);

9) Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за хемиска преработка на пченка во шеќери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78);

10) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се врши за потребите на производителите на алатни машини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78);

11) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изработка на специјални алати („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78);

12) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на делови за трактори, комбајни и стопански друмски возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78 и 50/79);

13) Решение за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за политичко-информативна дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79 и 25/79);

14) Решение за определување на стапката на царината „Слободно“ на увозот на специфичната опрема — електронски сметачи, што се користат во заводите за статистика („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/79).

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1133

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Икониќ, с. р.

939.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79) и точка 11 од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78) чие важење е продолжено со Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79, 21/79, 26/79, 49/79 и 58/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА СТАПКА „СЛОБОДНО“ НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА — ЕЛЕКТРОНСКИ СМЕТАЧИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО ЗАВОДИТЕ ЗА СТАТИСТИКА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во заводите за статистика (Сојузниот, републичките и покраинските) царината ќе се пресметува според стапката „Слободно“:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување
1	2
84.53/36	Комплетни дигитални централни единици за обработка на податоци, други Ех. Комплетен сметачки систем со централна единица за автоматска обработка на податоци

1	2
84.53/5	Периферни единици, вклучувајќи и управувачки и адаптерски единици (врзани директно или индиректно за централната единица) Ех. — Единици на ленти — Единици на дискови — Контролна комуникациона единица за работа со терминали — Терминали
84.53/6	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици од тар. број 84.52, други Ех. — Читачи на дискети — Пишувачи на дискети — Оптички читачи — Читачи на картички — Печатачи — Пишувачи на криви.

2. Ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 30 ноември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1132

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Ико...к, с.р.

940.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА ЛОКОМОТИВИ, ВАГОНИ И ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на локомотиви, вагони и електромоторни возила за потребите на југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78 и 68/78) во точка 3 се додава став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на возовите со деловите наведени во тар. број 86.04/1 на точка 1 од ова решение, намалувањето на царината според ова решение се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година.“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1134

13 декември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Бранислав Иконик, с.р.

941.

Врз основа на член 32 став 1 во врска со член 81 став 2 и член 84 став 2 на Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита и со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, директорот на сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА РИБИТЕ, РАКОВИТЕ, ШКОЛКАРИТЕ, МОРСКИТЕ ЕЖОВИ, ЖАБИТЕ, ЖЕЛКИТЕ, ПОЛЖАВИТЕ И НИВНИТЕ ПРОИЗВОДИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните услови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполнуваат рибите, раковите, школкарите, жабите, морските ежови, желките, полжавите и нивните производи (во натамошниот текст: производите), како и најнужните услови за обезбедување и зачувување на квалитетот.

Условите пропишани со овој правилник мораат да бидат исполнети во производството и прометот на производите.

Член 2

За производите за кои со овој правилник не се пропишани условите за квалитетот и условите за обезбедување и зачувување на квалитетот согласно важат условите пропишани со овој правилник за сродните производи.

За производите од став 1 на овој член производителот е должен да донесе производителска спецификација пред почетокот на производството.

Производителската спецификација мора да ги содржи сите податоци од декларацијата наведена во член 4 на овој правилник и краток опис на технолошката постапка за производство на производот и извештај за извршената лабораториска анализа.

Производителите водат евиденција за донесените производителски спецификации и во неа ги внесуваат следните податоци:

- 1) евиденцискиот број на спецификацијата;
- 2) називот на производот и неговото трговско име, ако производот го има;
- 3) датумот на донесувањето на спецификацијата;
- 4) датумот на извршеното лабораториско испитување на производот;
- 5) датумот на почетокот на производството по однесаната спецификација;
- 6) групата на која ѝ припаѓа производот.

Член 3

Условите, што во поглед на хигиенската исправност мораат да ги исполнуваат производите се утврдуваат со посебни прописи.

Член 4

Ако за одделни производи со овој правилник не е поинаку препишано, сите производи кои се пуштаат во промет во оригинално пакување мораат на обвивката, садот или на етикетата да имаат декларација на еден од јазиците на народите на Југославија.

Под оригинално пакување на производот во смисла на став 1 од овој член се подразбира пакувањето на производот во амбалажа со која се обезбедува оригиналноста на квалитетот на производот до неговата потрошувачка.

Декларацијата ги содржи:

- 1) називот на производот и неговото трговско име, ако производот го има;
- 2) фирмата, односно називот и седиштето на производителот;
- 3) датумот на производството (ден, месец и година со шест цифри);
- 4) категоријата на квалитетот на производот, ако тоа со овој правилник е предвидено;
- 5) нето-количината (масата) на производот;
- 6) податокот за групата употребени адитиви (обоено, ароматизирано итн.), предвидени со овој правилник;
- 7) видот и количината на материите од биолошка вредност, додадени на производот, заради обогатување на неговиот состав;
- 8) основните состојки на производот и количината на тие состојки изразена во мерни единици или во проценти во однос на нето-масата на производот, определени со овој правилник;
- 9) рокот на употреба на производот и други податоци од интерес за потрошувачите, ако е тоа определено со овој правилник.

Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и читлива.

Декларацијата не смее да содржи ознаки (називи, слики, цртежи и сл.) кои би можеле да го доведат во заблуда потрошувачот во поглед на потеклото, количината, квалитетот и другите својства на производот.

Текстот на декларацијата, кој се однесува на боењето и конзервирањето на производот (на пример „обоено со вештачка боја“, „конзервирано со сорбинска киселина“ и сл.) мора да биде непосредно под називот на производот.

Буквите со кои се отпечатени називот на производот и фирмата, односно називот на производителот мораат да бидат поголеми од буквите со кои се отпечатени другите податоци во текстот на декларацијата.

Член 5

Се дозволува отстапување од декларираната нето-маса на замрзната риба и на замрзнати рибни производи во оригинално пакување, и тоа:

декларирана нето-маса во kg	највисоко дозволено отстапување, во процент
— 0,3 kg — — — — —	до 3%
— 0,31 до 0,50 kg — — — — —	до 2%
— над 0,50 kg — — — — —	до 1%

Дозволено е отстапување од декларираната нето-маса на одделни конзерви и полуконзерви на производи, и тоа:

декларирана нето-маса во kg	највисоко дозволено отстапување, во процент
— до 50 g — — — — —	до 4%
— од 51 до 150 g — — — — —	до 3%
— над 150 g — — — — —	до 2%

Просечната нето-маса на најмалку 10 оригинални пакувања мора да одговара на декларираната нето-маса.

Член 6

Ако производот не го пакува производителот, декларацијата мора да ја содржи фирмата, односно називот и седиштето на организацијата на здружен труд која го пакувала производот и датумот на пакувањето, како и другите податоци од член 4 на овој правилник, освен од точка 2 став 3 на тој член.

Член 7

Ако нето-масата на производот што се пушта во промет во оригинално пакување не ја надминува масата од 50 g, декларацијата мора да ги содржи само: називот на производот, фирмата, односно називот и седиштето на производителот, односно на организацијата на здружен труд што го пакувала производот, нето-масата на производот и податоците за конзервирањето и бојењето ако е производот обоен, односно конзервиран.

За производот за кој со овој правилник е определено да мора да има рок на употребата, декларацијата од став 1 на овој член мора да содржи податок за датумот на производството и за рокот на употребата.

Член 8

Ако со овој правилник не е определено поинаку, забрането е боене, засладување и ароматизирање на производот со вештачки средства, конзервирање на производот со хемиски средства и зрачење со радиоактивни зраци, како и додавање на други хемиски средства на производите.

Член 9

Одредбите на овој правилник се применуваат и на увезените производи, како и на производите наменети за извоз, ако за одделни производи со пропис не е определено поинаку.

Член 10

Производите мораат да се транспортираат и складираат под условите кои обезбедуваат зачувување на нивниот квалитет.

Член 11

Ако со овој правилник не е поинаку определено, неговите одредби се однесуваат на организациите на здружен труд, на други правни лица и граѓани, кои произведуваат и пуштаат во промет производи.

II. РИБИ

Член 12

Рибата се пушта во промет според потеклото, видот и печатурата.

Како печатура, во смисла на став 1 од овој член, се смета бројот на рибите во еден килограм, или масата на риби изразена во килограми.

Според потеклото, рибата се пушта во промет како морска и слатководна.

1. Морска риба

Член 13

Според видот, морската риба се пушта во промет под називот:

- 1) ситна сина риба;
- 2) крупна сина риба;
- 3) бела риба;
- 4) ландовина;
- 5) мешана морска риба.

Како морска риба, во смисла на овој правилник, се сметаат и главоногите.

Член 14

Според печатурата, ситната сина риба се пушта во промет како ситна сина риба од I категорија, ситна сина риба од II категорија и ситна сина риба од III категорија, и тоа:

Вид на рибата	I категорија парч./kg	II категорија парч./kg	III категорија парч./kg
1	2	3	4
— Инкун-бргљун (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	до 45	од 46 до 60	над 60
— Игла (<i>Belone belone</i>)	до 10	над 10	—
— Папалина (<i>Glupea sprattus</i>)	до 80	од 81 до 100	над 100
— Пластица-локарда (<i>Scomber colias</i>)	до 12	од 13 до 22	над 22
— Скуша (<i>Scomber scomber</i>)	до 12	од 13 до 22	над 22
— Сардела (<i>Sardina pilchardus</i>)	до 36	од 37 до 45	над 45
— Шњур-шарун (<i>Trachurus spp</i>)	до 12	од 13 до 22	над 22

Во единица пакување на ситна сина риба може да има до 5% мешаница од други категории на ист вид или други видови ситна сина риба.

Член 15

Според печатурата, крупната сина риба се пушта во промет како крупна сина риба од I категорија и крупна сина риба од II категорија, и тоа:

Вид на рибата	I категорија во kg	II категорија во kg
1	2	3
— Гоф-орхан (<i>Sericla dumerilli</i>)	без оглед на масата	—
— Иглун-сабијан (<i>Xiphias gladius</i>)	над 10	до 10
— Лампуга (<i>Scorpaena hippurus</i>)	над 0,20	до 0,20

1	2	3
— Лица (<i>Lichia amia</i>)	над 1	до 1
— Луц (<i>Euthynus alletteratus</i>)	без оглед на масата	—
— Паламида (<i>Sarda spp</i>)	над 1,5	до 1,5
— Румбац (трпун) (<i>Auxis thazard</i>)	без оглед на масата	—
— Туна (<i>Thunnus spp</i>)	до 30	над 30

Член 16

Според печатурата, белата риба се пушта во промет како бела риба од I категорија, бела риба од II категорија и бела риба од III категорија.

Вид на рибата	I категорија во kg	II категорија во kg	III категорија во kg
1	2	3	4
— Арбун-руменац (<i>Pagellus erythrinus</i>)	над 0,25 kg	над 0,15 до 0,25 kg	од 0,08 до 0,15 kg
— Буква (<i>Box boops</i>)	до 12 парч/kg	од 13 до 22 парч/kg	над 22 парч/kg
— Гарун (<i>Atherinidae</i>)	до 100 парч/kg	над 100 парч/kg	—
— Гира облица (<i>Maena smaridis</i>)	до 40 парч/kg	над 40 парч/kg	—
— Гура оштрулја (<i>Maena chryselis</i>)	до 40 парч/kg	над 40 парч/kg	—
— Главоч (<i>Gobiidae</i>)	над 0,15 kg	до 0,15 kg	—
— Кантар (<i>Chantarus lineatus</i>)	над 0,20 kg	над 0,10 до 0,20 kg	до 0,10 kg
— Кањак и пирка (<i>Serranus cabrilla</i> и <i>Serranus scribe</i>)	над 0,20 kg	над 0,10 до 0,20 kg	до 0,10 kg
— Коњ (<i>Corvina nigra</i>)	—	без оглед на масата	—
— Кирња (<i>Epinephelus Caninus</i>)	над 0,50 kg	до 0,50 kg	—
— Ковач (<i>Zeus faber</i>)	над 0,40 kg	над 0,10 до 0,40 kg	—
— Крб (<i>Sciena umbra</i> и <i>Umbrina cirrosa</i>)	над 5 kg	над 1 до 5 kg	до 1 kg
— Ластавица-кокот (<i>Triglidae</i>)	над 0,50 kg	над 0,15 до 0,50 kg	до 0,15 kg
— Листови (<i>Soleidae</i>)	над 0,20 kg	над 0,10 до 0,20 kg	до 0,10 kg
— Ловрата (<i>Sparus auratus</i>)	над 0,25 kg	над 0,15 до 0,25 kg	до 0,15 kg
— Лубина (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	над 0,25 kg	над 0,15 до 0,25 kg	до 0,15 kg
— Модрак (<i>Maena maena</i>)	—	без оглед на масата	—
— Мурина (<i>Muraena spp</i>)	—	без оглед на масата	—
— Облиш (плат) (<i>Scophthalmus spp</i>)	над 1 kg	до 1 kg	—
— Ослик (<i>Gadidae</i>)	над 0,25 kg	над 0,15 до 0,25 kg	до 0,15 kg
— Овчица (<i>Pageius mormyrus</i>)	над 0,20 kg	над 0,10 до 0,20 kg	до 0,10 kg
— Парар (<i>Pagrus pagrus</i>)	над 0,25 kg	над 0,15 до 0,25 kg	до 0,15 kg

1	2	3	4
— Патарача (Citharidae и Bothidae)		без оглед на масата	
— Пајак-рач (Trachinidae)	над 0,20 kg	до 0,20 kg	
— Пиц (Puntazzo puntazzo)	над 0,20 kg	над 0,10 до 0,20 kg	до 0,10 kg
— Салпа (Boops salpa)	над 0,20 kg	над 0,10 до 0,20 kg	до 0,10 kg
— Шарат и Фратар (Diploporus sargus и Diploporus vulgaris)	над 0,20 kg	над 0,10 до 0,20 kg	до 0,10 kg
— Шкрпина (Scorpaena spp и Sebastes spp)	над 0,25 kg	до 0,25 kg	
— Шпар (Diplodus annularis)	над 0,10 kg	до 0,10 kg	
— Табиња (Phycis phycis)		без оглед на масата	
— Трлја од камен (Mullus surmuletus)	над 0,20 kg	над 0,10 до 0,20 kg	до 0,10 kg
— Трлја од тиња (Mullus barbatus)	над 0,10 kg	од 0,04 до 0,10 kg	
— Угор (Conger conger)	над 1 kg	над 0,50 до 1 kg	
— Уготици-пишмоли (Gadus spp)	над 0,08 kg	до 0,08 kg	
— Уснача (Labridae)	над 0,25 kg	до 0,25 kg	
— Ушата (Oblata melanura)	над 0,25 kg	над 0,10 до 0,20 kg	до 0,10 kg
— Зубатац (Dentex spp)	над 0,25 kg	над 0,15 до 0,25 kg	до 0,15 kg
— Ципал (Mugilidae)	над 0,10 kg	над 0,10 до 0,25 kg	од 0,06 до 0,19 kg
— Грдобина жаба (Lophidae)			

Член 17

Според печатурата, ландовината се пушта во промет како ландовина од I категорија, ландовина од II категорија и ландовина од III категорија, и тоа:

Вид на рибата	I категорија во kg	II категорија во kg	III категорија во kg
1	2	3	4
— Дрхтулја (Torpedinidae)		без оглед на масата	
— Гулаб (Myliobatidae)	над 1	до 1	
— Костел (Squalidae)	над 2	над 0,50 до 2	до 0,50
— Мачка (Scyllorhynchus spp)	над 2	0,50 до 2	до 0,50
— Пес мекуш (Mustellidae)	над 2	над 0,50 до 2	до 0,50
— Ража (Rajidae)	над 1	до 1	
— Склат (Squatina squatina)	над 3	до 3	
— Волина (Macrorhynchus spp и Oxyrhynchus spp)		без оглед на масата	
— Жутуља-шуњ (Dasyatidae)	над 2	до 2	

Член 18

Според печатурата, главоногите се пуштаат во промет како главоноги од I категорија и главоноги од II категорија, и тоа:

Вид на главоноги	I категорија во kg	II категорија во kg
1	2	3
— Хоботница (Octopus vulgaris)	до 2	над 2
— Лиган (Loligo spp)	од 0,10 до 0,20	над 0,20
— Лигњики (Diversae spp)	до 0,10	
— Музгавец (Eledona moschita)		без оглед на масата
— Сипа (Sepia officinalis)	над 0,10	
— Сипици (Diversae spp)	до 0,10	
— Тотан (Ille spp-Todarodes spp)		без оглед на масата

Член 19

Како мешана морска риба (шкрпунда, бродет, прилов за јадење), во смисла на овој правилник, се смета мешаница од ситна сина риба, бела риба, ланговина, главоноги и ситни ракови кои во поглед на пецатурата не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник за тие видови риба, односно ракови.

Член 20

Морската риба која се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да има мирис на свежа риба;
- 2) очите да ѝ бидат бистри и полни;
- 3) жабрите да се влажни. На ситната сина риба можат на жабриниот поклопец да се појават црвени рабови;
- 4) кожата да е влажна и да има боја својствена за односниот вид риба. Кожата на рибата со тенка кожа (ситна сина риба, уготица и сл.) на притисок со прсти лесно пука на stomачниот дел;
- 5) количината на лигата за лигава риба да биде назначителна и со нешто поретка конзистенција, и лигата да е претежно рамномерно распоредена по површината на рибата;
- 6) месото да е цврсто и вдлабнатината на месото настанато под притисок на прсти да исчезнува;
- 7) месото на пресек да има боја својствена за односниот вид риба;
- 8) кожата на мевот да е неоштетена и сјајна;
- 9) аналиниот отвор да е стиснат.

Член 21

Како бодена морска риба, во смисла на овој правилник, се смета морската риба на која при убој не ѝ се повредени желудникот и цревата, ниту се предизвикани поголеми оштетувања на ткивото.

Член 22

Ситна сина риба и мешана морска риба се пуштаат во промет со утробата.

Крупна сина риба се пушта во промет без утробата.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, со утробата можат да се пуштат во промет лампуга, луц, паламида и румбац со маса до 4 kg по парче, како и друга крупна сина риба која непосредно по уловот е длабоко замрзната без оглед на масата.

Бела риба се пушта во промет со утробата, а пајакот без првата грбна перка.

Ланговина се пушта во промет без утробата, а голуб, ража, волина и жутилуја — и без опасниот дел.

По исклучок, ситна сина риба може да се пушти во промет без главата и утробата само ако е чистена во контролирани услови.

Член 23

Главоногите кои се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да имаат мирис својствен за свежите главоноги;
- 2) кожата да е без лига, влажна, со својствена природна боја и пигментација;
- 3) месото да е жилаво и цврсто;
- 4) утробата да е без знаци на распаѓање.

2. Слатководна риба

Член 24

Според потеклото, слатководната риба се пушта во промет како слатководна риба од рибници и слатководна риба од отворени води.

Член 25

Слатководна риба од рибници се пушта во промет без оглед на масата, ако тоа не е со некој друг пропис ограничено.

Слатководна риба од рибници се пушта во промет според видот, и тоа:

- 1) калифорниска пастрмка (*Salmo gairdneri irideus*);
- 2) крап — гол, велелушпест и лушпест (*Cyprinus carpio*);
- 3) бел амур (*Ctenopharyngodon idella*);
- 4) бел толстолобик (*Xyphthalmichtys molitrix*);
- 5) сив толстолобик (*Aristichthys nobilis*);
- 6) сом (*Silurus glanis*);
- 7) смуѓ (*Stizostedion lucioperca*);
- 8) штука (*Esox lucius*);
- 9) караш (*Carassius*);
- 10) американско сомче (*Ictalurus nebulosus*);
- 11) друга бела риба.

Член 26

Слатководна риба од отворени води се пушта во промет според видот, и тоа:

- 1) пастрмка — салмонида (*Salmo, Salmothymus, Salvelinus*);
- 2) есетра — аципенсерида (*Huso et Acipenser*);
- 3) липлени — thymilida (*Thymallus thymallus*);
- 4) јатула (*Anguilla anguilla*);
- 5) смуѓ (*Stizostedion Lucioperca et stizostedion volgensis*);
- 6) сом (*Silurus glanis*);
- 7) крап (*Cyprinus carpio*);
- 8) штука (*Esox lucius*);
- 9) маџиќ (*Lota lota*);
- 10) бел амур (*Ctenopharyngodon idella*);
- 11) бел толстолобик (*Hypophthalmichthys molitrix*);
- 12) сив толстолобик — *arystichthysnobilis* (*Aristichthys nobilis*);
- 13) мешана бела слатководна риба (деверика, мрена, караш, американско сомче и лињак);
- 14) друга бела мешана слатководна риба;
- 15) уклева — скоранца (*Alburnus alburnus*).

Член 27

Одредбите на член 20 од овој правилник важат и за слатководната риба, со тоа што во времето на мрестење (од март до јуни) е забрането да се пушта во промет мрена со икра.

Пастрмка, есетра, сом, смуѓ, крап, бел амур, бел толстолобик можат да се пуштат во промет во делови како непакувана конфекционирана риба, и тоа:

- 1) риба без утроба и лушките (исчистена и егзентерирана риба);
- 2) сурови отсекоци од риба;
- 3) глава од риба.

III. РАКОВИ, ШКОЛКАРИ И МОРСКИ ЕЖОВИ

1. Ракови

Член 28

Според потеклото, раковите се пуштаат во промет како морски ракови и слатководни ракови.

Морските ракови се пуштаат во промет според видот и печатурата, а слатководните ракови — само според видот.

Како печатура, во смисла на став 2 од овој член, се смета масата на раковите изразена во килограми.

Член 29

Според печатурата, морските ракови се пуштаат во промет како морски ракови од I категорија, морски ракови од II категорија и морски ракови од III категорија, и тоа:

Вид на раковите	I категорија во kg	II категорија во kg	III категорија во kg
— Хлап (<i>Homarus gammarus</i>)	без оглед на масата		
— Јастог (<i>Palinurus elephas</i>)	без оглед на масата		
— Раковица (<i>Maia squinado</i> Marc), мажи	над 0,75	до 0,75	
— Раковица (<i>Maia squinado</i>) женски	над 0,40	до 0,40	
— Козица (<i>Penaeus</i> spp)	над 0,10	до 0,10	
— Шкамп (<i>Nephrops norvegicus</i>)	над 0,10	до 0,10	
— Богомолка (<i>Mantis</i>)	над 0,10	над 0,05	до 0,05
— Други сродни ракови (<i>Scyllarus</i> , <i>Cragon</i> , <i>Carcynus</i> , <i>Cancer</i> , <i>Dromia</i> , <i>Eriphia</i> i dr.)	без оглед на масата		

Член 30

Хлап, јастог, раковица и другите средни ракови се пуштаат во промет само живи или замрзнати, а козици и шкампи — во нежива состојба.

Под називот замрзнати опашки на морски ракови се пуштаат во промет замрзнати опашки на хлап, јастог, козица и шкамп.

Член 31

Замрзнати морски ракови и замрзнати опашки на морски ракови кои се пуштаат во промет мораат по одмрзнувањето да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да имаат боја својствена за односниот вид ракови и со определен сјај;
- 2) да имаат мирис потполно свеж и својствен за односниот вид ракови;
- 3) црните дробови да се компактни и без знаци на распаѓање.

Член 32

Козицата и шкампите што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да се измиени и исчистени од тињата;
- 2) да имаат црвенкаворозова боја, потполно свежа и јасна, својствена за односниот вид ракови;
- 3) да имаат мирис својствен за козица, односно шкамп;
- 4) црните дробови и јајниците (*ovarii*) да им се компактни;

5) местото на опашот да е цврсто залепено со черупката (дерматоскелетот);

6) цревата да е со цврсти сидови и при извлекување да се кине на кое и да е место, освен кај аналниот отвор.

Член 33

Според видот, слатководните ракови се пуштаат во промет како речни ракови (*Potamobius astacus*, *Potamobius torrentium*) и мочуришни ракови (*Potamobius leptodactilos*).

Слатководните ракови се пуштаат во промет живи.

2. Школкари

Член 34

Школкарите се пуштаат во промет според потеклото, видот и печатурата, и тоа живи или замрзнати.

На замрзнување можат да се подложат само живи школкари.

Како печатура, во смисла на став 1 од овој член, се смета бројот на школкарите во еден килограм или должината на школкарите изразена во cm.

Член 35

Според печатурата, школкарите се пуштаат во промет како школкари од I категорија, школкари од II категорија, школкари од III категорија и школкари од IV категорија, и тоа:

Вид на школкари	Категорија			
	I	II	III	IV
— Каменица (<i>Ostrea edulis</i>)	8 до 12 парч./kg	од 13 до 16 парч./kg	од 17 до 20 парч./kg	над 20 парч./kg
— Дагња (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)	над 7 cm	од 5 до 7 cm	од 3 до 5 cm	
— Прстац (<i>datulja</i>) (<i>Lithodomus lithophagus</i>)	над 6 cm	до 6 cm		
— Срчанка (<i>Cardium</i> spp)		без оглед на масата и големината		
— Куњка (<i>Arca noae</i>)		без оглед на масата и големината		
— Други сродни школкари		без оглед на масата и големината		

Член 36

Школкарите што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да имаат черупка очистена од обраснатоста и нечистотиите;
- 2) рабовите на черупката да се неоштетени;
- 3) черупката на допир потполно да се затвора;
- 4) течната содржина на школката да е бистра.

3. Морски ежови

Член 37

За човечка храна може да се пушта во промет само хридиначт јежинац (*Paracentrotus lividus*).

Член 38

Хридиначтиот јежинац може да се пушта во промет само жив и неоштетен.

Според пецатурата, хридиначтиот јежинац се пушта во промет како хридиначт јежинац од I категорија, ако во еден килограм има до 20 парчиња, и како хридиначт јежинац од II категорија — ако во еден килограм има над 20 парчиња.

IV. ЖАБИ, ЖЕЛКИ И ПОЛЖАВИ

1. Жаби

Член 39

За човечка храна можат да се пуштаат во промет само жабини краци од зелена жаба (*Rana esculenta*) и мали костенливи хрженици (*Rana temporaria*), и тоа свежи или замрзнати, чија кожа е претходно симната.

Во промет можат да се пуштаат живи жаби со маса од 30 до 100 g по парче.

2. Желки

Член 40

За човечка храна можат да се пуштаат во промет само грчка чанчара (*Testuda graeca*), европска желка (*Emys Europaea Gray*) од рибници, бари и мочуришта и морска желка (*Emys obicularis*).

3. Полжави

Член 41

За човечка храна можат да се пуштаат во промет само морски полжави — пузлатка (*Heliotis spp*), волак (*Murex spp*), угрц (*Trochus spp*), прилепак (*Patellia spp*) и копнени полжави — голем лозијарак (*Helix pomatia*), живичен полжав (*Helix nemoralis*) и градинарски полжав (*Helix hortensis*) и други сродни полжави.

Полжавите можат да се пуштаат во промет живи и со неоштетена кукичка, како месо од полжав. Полжавите можат да се пуштаат во промет и како месо од полжав проварено и дополнително замрзнато.

V. ЗАМРЗНАТА РИБА

Член 42

Како замрзната риба, во смисла на овој правилник, се смета морска риба и слатководна риба

која по уловот жива или нежива се подложува на замрзнување и складирање на температура не повисока од -18°C .

Член 43

На замрзување може да се подложи риба со или без главата, со или без утробата, изрежана во делови, со или без коски, со или без кожа, поединечно или во блок.

Замрзната риба може пред складирањето да се глазира. Глазирањето на замрзнатата риба се врши по соодветна технолошка постапка со вода која хигиенски е исправна.

Замрзнатата риба која се пушта во промет по одмрзнувањето мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да нема туѓ мирис ниту мирис на запаленост;
- 2) на жабриниот поклопец на ситна сина риба да не се појавуваат црвени рабови во поголема мера;
- 3) кожата да е неоштетена и со метален сјај;
- 4) месото да не покажува во поголема мера знаци на сушење (дехидрација);
- 5) по пробното варење месото да има пријатен мирис и вкус, претежно цврста конзистенција, и да е во бела, односно светлорозова до мрка боја, зависно од видот на рибата.

Член 44

Забрането е одмрзнатата риба повторно да се замрзнува освен во основните организации на здружен труд кои се занимаваат со доработка и преработка на риба.

VI. ПРОИЗВОДИ ОД РИБА

Член 45

Како производи од риба, во смисла на овој правилник, се сметаат:

- 1) рибини конзерви;
- 2) рибини полуконзерви;
- 3) замрзнати производи од риба;
- 4) други производи од риба.

Член 46

За производство на производи од риба може да се употреби само риба која во поглед на квалитетот ги исполнува условите предвидени со одредбите на овој правилник.

За производство на рибини конзерви и полуконзерви е забрането да се употребуваат глави, очи, жабри, перки и утроби на риби, освен во случаите предвидени со овој правилник.

Во производството на рибини конзерви можат да се употребуваат: кујнска сол, мирудии и нивни екстракти, со тоа што нивната употреба не мора да се декларира.

Во производството на рибини конзерви како додатни состојки можат да се употребуваат: масло, сос, саламура, вино, зеленчук, овошје, жита (ориз, излупен јачмен, хмељ и сл.), соино брашно, соин грис и структурни растителни протеини во дехидрирана состојба, што мора да се декларира.

Во производството на рибини конзерви можат да се употребуваат адитиви, како што се: натриум глутамат, хидролизати на растителни белтачини, емулгатори (натриум казеинат и соодветни препарати на млекото и белтачините на сојата) и средства за врзување, што мора да се декларира.

Член 47

При производството на производи од риба може да се употребува рафинирано масло од растително потекло, како и од растителна и животинска маст. Нерафинирано масло од I квалитет може да се употреби само ако се декларира.

Ако за производите од риба е употребена мешаница на рафинирано семенско масло со рафинирано маслиново масло, податокот за тоа мора да се внесе во декларацијата.

При производството на производи од риба може да се употребува масло ароматизирано со мирудии или со екстракти на вода и мирудии.

Маслото во производите од риба, кои се пуштаат во промет како рибини конзерви во масло, мора да има, во зависност од видот на рибината конзерва, соодветна пропустливост на светлоста изразена во проценти, а мерена во филтрирана состојба при филтер со зелена боја на бранова должина на светлоста од 520 милимикрони.

а) Рибини конзерви

Член 48

Рибините конзерви се производи од риба добиени со преработка на одделни видови риба по соодветна технолошка постапка.

Технолошката постапка од став 1 на овој член опфаќа топлотна преработка (стерилизација) на рибата пакувана во херметички затворени садови при температура од најмалку 100°C.

Според потеклото на рибата, рибините конзерви се пуштаат во промет како конзерви од морска риба и конзерви од слатководна риба.

Член 49

При производството на рибини конзерви може да се употребува сос добиен од: аспик, концентрат на домати, опет, вино, брашно, шеќер, пире од јаболко, пиперки, моркови или друг зеленчук, разни мирудии и масло.

Сосот од став 1 на овој член мора да има хомогена конзистенција, со боја, мирис и вкус својствени на сировините од кои е произведен и рамномерно измешан со рибата.

Маслото на неемулгиран сос може да биде издвоено. Маслото на емулгиран сос може да биде издвоено само во ситни капки. Бојата на емулгираниот сос може да биде нешто посветла од бојата на сировината од која е произведен сосот.

Член 50

При производството на рибини конзерви како налив може да се употребува саламура со 8% кујнска сол (NaCl). На саламурата може да ѝ се додаде и помала количина мирудии.

Член 51

Во производството на рибини конзерви може да се употребува овошје, зеленчук, печурки и жита (хелда, просо, ориз, излупен јачмен и сл.).

Ако на рибините конзерви им се додава овошје и зеленчук како додаток, количината на овошјето и зеленчукот не смее да биде поголема од 10% во однос на нето-масата на конзервата.

Член 52

Месото на рибата во рибините конзерви мора да има боја, вкус, мирис и други својства специфични за рибата, односно за сировините од кои се произведени.

Бојата на кожичката и месото на рибата во рибините конзерви кои се пуштаат во промет со додаток на сос, зависи и од бојата на сосот.

1. Конзерви од морски риби

Член 53

Како конзерви од морска риба, во смисла на овој правилник, се сметаат конзервите од ситна сина риба, конзервите од крупна сина риба, конзервите од друга морска риба и мешаните конзерви од морска риба со зеленчук, овошје, печурки и сл. и рибините паштети.

1) Конзерви од ситна сина риба

Член 54

Според видот на рибата, конзервите од ситна сина риба се пуштаат во промет како сардини, конзерви од папалина, конзерви од инјун, конзерви од скуши, конзерви од мешаница на ситна сина риба и конзерви од парченца, отсецоци и иситнети ронки од ситна сина риба.

Член 55

Конзервите од ситна сина риба што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да содржат најмалку 70% риба во однос на нето-масата на конзервата, освен конзервите во сос кои можат да содржат најмалку 60% риба во однос на нето-масата на конзервата;

2) коските на рибата да се меки и лесно да се ронат под прстите;

3) месото од рибата да не содржи повеќе од 3% сол;

4) рибата, по правило, да е уредно наредена наизменично врат-опашка полукосо со тоа што можат да бидат бочно, со стомакот или грбот свртени кон отворот, така што конзервата да е рамномерно пополнета;

5) да ги исполнуваат и другите посебни услови пропишани со овој правилник за одделен вид конзерви.

Сардини

Член 56

Сардини се конзерви добиени со преработка на сардели со додаток на масло, сос или саламура.

Според видот на додатокот, сардините се пуштаат во промет како сардини во масло, сардини во сос и сардини во саламура.

Според квалитетот, сардините се пуштаат во промет како сардини од екстра квалитет и сардини.

Член 57

Сардините од екстра квалитет што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) сарделите да се наредени уредно, наизменично врат-опашка, прилепени една до друга;

2) вратот и опашката на сарделите да се сече-ни потполно рамно;

3) утробата на сарделата да е отстранета;

4) сарделите да се со уедначена големина;

5) кожичката на сарделата да е со сјајна светло-сребренеста боја, освен сарделите што се пуштаат во промет како сардини во сос, кожичката на сарделите што се во горниот ред да е потполно цела, додека кожичката на сарделите што се во долниот ред може да биде испукана најмногу кај 20% сардели, но не на стомачниот дел;

6) месото од сарделите да е бело, освен сарделите што се пуштаат во промет како сардини во сос без траги на жолтеникава и розеникава боја, со мека и сочна конзистенција;

7) во маслото, односно во саламурата да нема ронки од месо или кожа ниту талог од засирени белтјачини;

8) да содржат само рафинирано маслиново масло или семенско масло со тоа што во маслото да нема повеќе од 3% вода во однос на нето-масата на конзервата, и да е бистро со пропустливост на светлост најмалку од 65%.

Член 58

Сардините што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) главата и опашката на сарделата да се отсечени или опашката неотсечена кај сарделите од печатура над 36 парч/kg;

2) утробата кај повеќето сардели да е отстранета освен икратата, со тоа што сарделите можат да имаат остатоци од цревата;

3) кожичката на сарделата да е со светло сребренеста до бледојолта боја, освен сарделите што се пуштаат во промет како сардини во сос со тоа што да може да биде испукана и делумно симната од сите сардели;

4) месото на сарделата да е бело до бледоцрвено-костенлива боја, со тоа што кон коските и на stomачниот дел на сарделата може да биде потемно, да не е многу меко ни многу тврдо и да не е суво;

5) маслото на сардините што се пуштаат во промет како сардини во масло, да нема повеќе од 10% вода во однос на нето-масата на конзервата и маслото да е бистро со пропустливост на светлина најмалку од 40%.

Конзерви од папалини

Член 59

Конзерви од папалини се конзервите добиени со преработка на папалини, со додаток на масло, сос или саламура.

Според видот и додатокот и начинот на преработката, конзервите од папалини се пуштаат во промет како конзерви од папалини во масло или во сос или во саламура, конзерви од благо топло димени папалини во масло или сос (brisling) и конзерви од многу топло димени папалини во масло или во сос (sprats).

Член 60

Конзервите од папалини во масло или сос што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) главата на папалините да е отсечена;

2) кај повеќето папалини утробата да е отстранета при дозволено присуство на црева до печатура од 80 парч/kg а над таа печатура утробата не мора да биде отстранета;

3) месото на папалините да е со бела до жолтеникава боја, освен месото на папалините што се пуштаат во промет како конзерви од папалини во сос со тоа што до коските може да биде црвено, на stomачниот дел и розеникаво, и месото да е со мека конзистенција, а се дозволува умерено горчлив вкус што е специфичен за папалините;

4) маслото кај конзервите што се пуштаат во промет како конзерви од папалини во масло, да нема повеќе од 10% вода во однос на нето-масата на конзервата и маслото да е бистро со пропустливост на светлина најмалку од 30%.

Член 61

Конзерви од димени папалини во масло или сос се конзерви произведени со конзервирање на димени папалини.

Според постапката на преработка, конзервите од димени папалини се пуштаат во промет како конзерви од благо топло димени папалини во масло или сос и конзерви од многу топло димени папалини во масло или сос.

При редетењето, поголемите папалини се редат по должина (long pack), а помалите попречно (cross pack).

Член 62

Конзервите од благо топло димени папалини во масло или сос што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) stomачниот дел да не е отворен кај познателен број папалини, со тоа што утробата не мора да биде отстранета;

2) кожичката на папалините да е со светло-сребренеста до мрка боја со светлојолта до мрка нијанса, освен папалините во сос;

3) месото на папалините да е со светла до жолтеникаво-мрка боја, освен папалините во сос, месото да има мирис на димена риба и да не е дрвено-сто, може да биде со потврда конзистенција;

4) во маслото, кај конзервите што се пуштаат во промет како конзерви од благо топло димени папалини во масло, да нема повеќе од 10% вода во однос на нето-масата на конзервата, и маслото да е бистро со пропустливост на светлина најмалку од 25%.

Член 63

Конзервите од многу топло димени папалини во масло или сос што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) stomачниот дел да не е отворен кај познателен број папалини, со тоа што утробата не мора да биде отстранета;

2) кожичката на папалините да е со темноко-стенлива боја или сребренесто-мрка;

3) месото на папалините да е со мрка боја, со цврста конзистенција во не и дрвено-сто;

4) во маслото, кај конзервите што се пуштаат во промет како конзерви од многу топло димени папалини во масло, да нема повеќе од 10% вода во однос на нето-масата на конзервата и маслото да е бистро со пропустливост на светлина најмалку од 25%.

Конзерви од инкун

Член 64

Конзерви од инкун се конзерви произведени со преработка на инкун со додаток на масло, сос или саламура.

Според видот на додатокот, конзервите од инкун се пуштаат во промет како конзерви од инкун во масло, конзерви од инкун во сос и конзерви од инкун во саламура.

Член 65

Конзервите од инкун што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) главите и опашките да се отсечени или опашките да не се отсечени кај инкуните од печатура над 45 парч/kg;

2) кај повеќето инкун утробата да е отстранета при дозволено присуство на остатоци од црева;

3) кожичката на инкуните да е со карактеристична боја, која може да има костенлива нијанса и мо д б у м т ;

4) месото од инкулот да е со светла боја со тоа што до коската може да биде розово и месото да е со цврста конзистенција, а се дозволува и умерено горчлив вкус специфичен за инкулот;

5) во маслото, кај конзервите што се пуштаат во промет како конзерви од инку во масло да нема повеќе од 10% вода во него-масата на конзервата и маслото да е бистро со пропустливост на светлина најмалку од 30%.

Конзерви од скуши

Член 66

Конзерви од скуши се конзерви произведени со преработка на скуши или плавица (локарда) со додаток на масло, сос или саламура.

Според видот на додатокот и според начинот на преработката, конзервите од скуши се пуштаат во промет како конзерви од скуши во масло, сос или саламура, конзерви од скушички во масло, сос или саламура, конзерви од филети на скуша во масло, вино, сос или саламура и конзерви од филети на скуши со кожа во масло, вино или сос.

Член 67

Конзервите од скуши во масло, сос или саламура што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) скушите да се цели, попречно сечени или полутките наредени наизменично врат-опашка;

2) главата и опашката да се сечени рамно и скушите да немаат поголеми остатоци од црева;

3) месото на скушите да е со бела до жолтеникава боја, освен на скушите што се пуштаат во промет во сос, со тоа што кон коската може да биде црвеникаво, да е со цврста конзистенција и да не е суво;

4) во маслото, кај конзервите што се пуштаат во промет како конзерви од скуши во масло, да нема повеќе од 10% вода во однос на него-масата на конзервата и маслото да е бистро со пропустливост на светлина од најмалку 40%.

Член 68

Конзервите од скушички во масло, сос или саламура се конзерви произведени со преработка на скуши или локарди со големина над 25 парч/kg.

Конзервите од скушички во масло, сос или саламура што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат условите од член 67 на овој правилник.

Член 69

Конзервите од филети на скуши во масло, вино, сос или саламура се конзерви произведени со преработка на скуши или плавици (локарди) кај кои месото по отстранувањето на главата, утробата, кожата и коските е сечено во филети, приближни се должината на лименката. Се дозволува филетите да бидат составени од два дела.

Член 70

Конзервите од филети на скуши во масло, вино, сос или саламура што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) филетите да се наредени по должината на лименката;

2) во маслото или виното да нема во значителна мера ронки од месо или кожа, ниту талог од засирени белтачини;

3) месото да е со бела до светложолтеникава боја, со мека конзистенција;

4) да содржи само рафинирано маслиново масло или семенско масло со тоа што во маслото да не-

ма повеќе од 6% вода во однос на него-масата на конзервата и да е бистро со пропустливост на светлина од најмалку 53%.

Во конзервите од филети на скуши не е задолжително отстранувањето на црното месо.

Член 71

Конзервите од филети на скуши со кожа во масло, вино или сос што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) филетите да се наредени по должината на лименката;

2) во маслото или виното или во сосот да можат да се најдат помали количества парченца месо или кожа, но да нема талог од засирени белтачини;

3) месото да е со бела до светложолтеникава боја и со мека конзистенција;

4) да содржат само рафинирано масло или семенско масло, со тоа што во маслото да нема повеќе од 10% вода во однос на него-масата на конзервата и да е бистро со пропустливост на светлина од најмалку 40%.

Конзерви од мешаница на ситна сина риба

Член 72

Под конзерви од мешаница на ситна сина риба се подразбираат конзерви произведени од мешаница на инкуни, сардели и папалини во масло, сос или саламура.

Конзервите од мешаница на ситна сина риба што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат условите од член 65 на овој правилник.

Член 73

Конзервите од мешаница на ситна сина риба се пуштаат во промет како конзерви од мешаница на ситна сина риба во масло, сос или саламура.

Конзерви од парченца, отсечоци и иситнети ронки ситна сина риба

Член 74

Конзерви од парченца, отсечоци и иситнети ронки од ситна сина риба се конзерви произведени со преработка на месестите делови на ситната сина риба.

Како парченца од ситна сина риба се сметаат месестите делови на ситната сина риба кај кои е зачувана структурата на ткивото, а можат да содржат и остатоци од кожа и коски.

Како отсечоци од ситна сина риба се сметаат парчиња ситна сина риба сечени со напречен рез во правецот на влакното на мускулот, а можат да содржат коска и кожа.

Како иситнети ронки се сметаат месестите делови на ситната сина риба кај која не е зачувана структурата на ткивото.

Член 75

Според видот на додатокот, конзервите од парченца, отсечоци и иситнети ронки ситна сина риба се пуштаат во промет како конзерви од парченца, отсечоци и иситнети ронки ситна сина риба во масло, сос или саламура.

Член 76

Конзервите од парченца, отсечоци и иситнети ронки ситна сина риба што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) месото на парченцата, отсекоците и иситнетите ронки од ситна сина риба да е со бела до жолтеникава боја, односно со бела до пепелеста боја, освен кај парченцата иситнети ронки и отсекоци од ситна сина риба што се пуштаат во промет во сос;

2) црното месо од парченцата, отсекоците и иситнетите ронки ситна сина риба не е задолжително да се отстранува;

3) месото да е со цврста конзистенција освен при иситнетите ронки;

5) маслото да не содржи повеќе од 10% вода во однос на нето-масата на конзервата и да е бистро со пропустливост на светлина од најмалку 50%.

2) Конзерви од крупна сина риба

Член 77

Под конзерви од крупна сина риба, во смисла на овој правилник, се подразбираат производите добиени од крупна сина риба.

Конзервите од крупна сина риба се пуштаат во промет под називот конзерви од туна.

Член 78

Спрема начинот на преработката, конзервите од туна се пуштаат во промет како конзерви од филети на туна, конзерви од парчиња на туна, конзерви од парченца на туна.

Член 79

Конзервите од туна што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да не содржат помалку од 70% обработено чисто месо, без коски, кожа, утроба, црно месо, жабри, перки и други делови од риба што не се јадат, освен конзерви од тун во сос што не можат да содржат помалку од 60% месо;

2) месото на рибата, освен туната во саламура, да не содржи повеќе од 3,5% сол;

3) да ги исполнуваат и другите посебни услови пропишани со овој правилник за одделни видови конзерви.

Конзерви од филети на туна

Член 80

Конзерви од филети на туна се конзерви произведени со преработка на месо од крупна сина риба, сечени во правецот на мускулните сегменти.

Според видот на додатокот, конзервите од филети на туна се пуштаат во промет како конзерви од филети на туна во масло, и како конзерви од филети на туна во сос.

Член 81

Конзервите од филети на туна што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) филетите да се наредени во еден или во повеќе редови, со тоа што да не смеат да бидат покусни од должината на лименката за повеќе од 7 mm;

2) ако филетите се редени во повеќе редови, во долните редови можат да бидат споени или искрпени;

3) филетите од едната страна да се сечени рамно;

4) во случај филетите да се редат во кутија само во еден ред, едната половина од филетите може да биде во два дела;

5) месото да е со бела или со светлорозова до црвено-костенлива боја, освен филетите што се пуштаат во промет како конзерви од филети на туна во сос, месото да не е со жилава конзистенција и да не се распаѓа;

6) во маслото на конзервите што се пуштаат во промет како филети од туна во масло да нема повеќе од 6% вода и маслото да е бистро со пропустливост на светлина од најмалку 65%.

Конзерви од парчиња на туна

Член 82

Конзерви од парчиња на туна (solid pack) се конзерви добиени со преработка на крупна сина риба сечена напречно од мускулните сегменти.

Според видот на додатокот, конзервите од парчиња на туна се пуштаат во промет како конзерви од парчиња на туна во масло, конзерви од парчиња на туна во сос и конзерви од парчиња на туна во саламура.

Член 83

Конзервите од парчиња на туна што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) напречниот рез на парчето да е рамен;

2) парчињата месо во лименките со нето-маса до 200 g да се наредени во еден ред, а во лименките со нето — маса над 200 g во два или во повеќе реда, со тоа што височината на парчето на месото во лименката до 200 g може да биде најмногу 1 cm пониско од височината на лименката, а во поголемите лименки најмногу 2 cm, како и разликата во височината на одделни парчиња месо не смее да биде поголема од 0,5 cm;

3) месото да е со бела, светло-розова до костенливо-црвена боја, освен парчињата што се пуштаат во промет како конзерви од парчиња на туна во сос и месото да е со цврста конзистенција, но не суво;

4) во маслото, кај конзервите што се пуштаат во промет како парчиња од туна во масло да нема повеќе од 6% вода во однос на нето-масата на конзервата и маслото да е бистро со пропустливост на светлина од најмалку 50%.

Заради пополнување на просторот меѓу одделни парчиња месо, можат да се употребат до 25% ситни ронки месо при рачно полнење, односно 2% при машинско полнење, со тоа што ронките да не смеат да бидат во горниот ред.

Конзерви од парченца на туна

Член 84

Како конзерви од парченца на туна, во смисла на овој правилник, се сметаат конзерви произведени со преработка на месестите делови преостанати по сечењето на туната.

Како парченца на туна, во смисла на овој правилник, се сметаат месестите делови од белото месо на туната, што во поголем дел ја имаат сочувана структурата на ткивото.

Член 85

Според видот на додатокот, конзервите од парченца туна се пуштаат во промет како конзерви од парченца во масло, сос или саламура.

Член 86

Конзервите од парченца на туна што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) парченцата на туна да се со бела или со светлорозова до црвено-костенлива боја, освен парченцата на туна во сос;

2) месото да е со цврста конзистенција;

3) во маслото, кај конзервите што се пуштаат во промет како конзерви од парченца на туна во масло, не смее да има повеќе од 6% вода во однос на нето-масата на конзервата и маслото да е бистро со пропустливост на светлина од најмалку 50%.

3) Конзерви од друга морска риба

Член 87

Како конзерви од друга морска риба, во смисла на овој правилник, се сметаат конзерви од гирици, конзерви од букви, конзерви од шњури, конзерви од уготици, конзерви од иглици, конзерви од друга бела морска риба и конзерви од главоноги.

Член 88

Конзерви од гирици, конзерви од букви, конзерви од шњури, конзерви од уготици и конзерви од иглици, се конзерви произведени со преработка на гирици, букви, шњури, уготици и иглици, со додаток на масло или на сос. Тие конзерви можат да се пуштаат во промет под називот манула или на еден од тие видови риби.

Според видот на додатоките, конзервите од став 1 на овој член се пуштаат во промет како конзерви од гирици во масло или сос, конзерви од букви во масло или сос, конзерви од шњури во масло или сос, конзерви од уготици во масло или сос и конзерви од иглици во масло или сос, односно како конзерви од манули во масло или сос.

Член 89

Конзервите од член 88 на овој правилник што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да содржат најмалку 70% месо на риба во однос на нето-масата на конзервата, освен конзервите во сос што не можат да содржат помалку од 60% риба во однос на нето-масата на конзервата;
- 2) месото на рибата да содржи најмногу 3% сол;
- 3) месото на рибата да е со бела боја освен месото на гириците, буквите и шњурите што се пуштаат во промет како конзерви од гирици во сос, конзерви од букви во сос и конзерви од шњури во сос, со тоа што кон коската може да има малку розова боја во широчина до 2 mm, мерено на средината на рибата;
- 4) да содржат само маслиново или семенско масло, со тоа што во маслото да нема повеќе од 65% вода во однос на нето-масата на конзервата и да е бистро со пропустливост на светлина од најмалку 30%.

Член 90

Под конзерви од друга бела морска риба, се подразбираат конзерви изработени од бела морска риба (член 16) освен конзервите во член 88 од овој правилник.

Член 91

Според видот на додатоките, конзервите од друга бела морска риба се пуштаат во промет како конзерви од бела морска риба во масло конзерви од бела морска риба во сос.

Конзервите од друга бела морска риба се пуштаат во промет под називот од оној вид риба од кој конзервата е изработена (на пример конзерва од ослиќ).

Член 92

Конзервите од друга бела морска риба што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) месото на рибата да не содржи повеќе од 3,5% сол;
- 2) бојата на месото да е карактеристична за видот на рибата од која конзервата се изработува;
- 3) во конзервата рибата може да биде цела или сечења во парчиња;
- 4) рибата може да има кожичка;

5) да може да содржи крупни коски од крајништата на рибата;

6) маслото во конзервата од белата морска риба да не содржи повеќе од 8% вода. Маслото мора да биде бистро и со пропустливост на светлина од најмалку 50%.

Член 93

Под конзерви од главоноги, во смисла на овој правилник, се подразбираат производи добиени со преработка на месо од лигњи и други нивни сродници, исчистени од слустетиот слој и од деловите што не се јадат, со додаток на масло или сос.

Според видот на додатоките, конзервите од главоноги се пуштаат во промет како конзерви од главоноги во масло или како конзерви од главоноги во сос.

Конзервите од главоноги се пуштаат во промет под називот на оној вид главоноги од кои конзервата е произведена.

Член 94

Конзервите од главоноги во масло и конзервите од главоноги во сос што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) конзервите од главоноги во масло да содржат најмалку 70% месо во однос на нето-масата на конзервата, а конзервите од главоноги во сос до содржат најмалку 60% месо во однос на нето-масата на конзервата;
- 2) месото да е со бела или розова боја, освен месото на главоноги што се пуштаат во промет како конзерви од главоноги во сос, месото да е со цврста конзистенција, но не и жилаво и тврдо;
- 3) маслото да нема повеќе од 5% вода во однос на нето-масата на конзервата и да е бистро со пропустливост на светлина од најмалку 50%.

4) Конзерви од морска риба со зеленчук, овошје печурки или жита и рибини паштети

Член 95

Конзервите од морска риба со зеленчук, овошје, печурки или жита се конзерви произведени со преработка на морска риба и зеленчук, овошје, ориз, печурки и сл., со додаток на масло или сос; Сосот што се користи како додаток може, освен масло, да содржи масти од животинско или од растително потекло.

Ако во производството на конзерви од морска риба со зеленчук, овошје, печурки или жита се употребува крупна сина риба, месото на рибата мора да биде без коски, кожа и црно месо, а ако се употребува ситна сина риба или бела риба, месото може да биде со кожа и со коски.

Член 96

Според количеството на овошјето, зеленчукот, печурките, оризот, хељдата, просото, излупениот јачмен и сл., конзервите од морски риби со зеленчук, овошје, печурки или жита се пуштаат во промет како:

- 1) риба со зеленчук, овошје, печурки, ориз, хељда, просо и сл., ако содржат најмалку 50% месо во однос на нето-масата на конзервата;
- 2) зеленчук со риба, овошје со риба, печурки со риба, ориз со риба и сл., ако содржат 25 до 50% месо на риба во однос на нето-масата на конзервата;
- 3) рибина паштета од зеленчук и морска риба, ако содржи најмалку 25% мелено месо од морска риба во однос на нето-масата на конзервата;
- 4) рибина паштета без зеленчук, со најмалку 50% риба.

Член 97

Конзерви од морска риба со зеленчук, овошје, печурки или жита што се ставаат во промет, мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) конзистенцијата на зеленчукот, овошјето, печурките, односно житата да е цврста, но не и премногу тврда;
- 2) месото да е со мека конзистенција;
- 3) да имаат пријатен мирис и вкус својствен на производите од кои се произведени.

Член 98

Рибина паштета од морска риба е производ добиен од ситна сина риба и делови што се јадат од друга морска риба, со додаток на маст од животинско или од растително потекло и супа од варена риба.

Во производството на рибина паштета може да се употреби до 2% емулгатор (обработено млеко во прав, натриум казеинат и др.).

Рибината паштета од морска риба со зеленчук е производ добиен како рибина паштета од став 1 на овој член со додаток на концентриран сок од патлиџан (пире) и мелен зеленчук.

Рибината паштета од зеленчук и морска риба и рибината паштета без зеленчук, што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да не содржат повеќе од 35% маснотии;
 - 2) да имаат мирис и вкус својствен на производите од кои се произведени;
 - 3) паштета од зеленчук и морска риба да содржи најмалку 25% мелено месо од морска риба во однос на нето-масата на конзервата;
 - 4) содржината да е добро иситнета и поврзана во компактна целина;
 - 5) паштетата што е без зеленчук да содржи најмалку 50% морска риба;
 - 6) површината на содржината да е рамна и без многу издвоени масти и масло;
 - 7) да е со карактеристична боја;
 - 8) да е со конзистенција што се размачкува;
- Рибината паштета без зеленчук се пушта во промет под називот рибина паштета.

2. Конзерви од слатководна риба

Член 99

Конзервите од слатководна риба се пуштаат во промет како конзерви од уклевии, конзерви од чаден крап, конзерви од чадена слатководна бела риба, конзерви од слатководна бела риба со зеленчук, овошје, печурки или жита и рибини паштети.

Член 100

Конзервите од слатководна риба што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да содржат најмалку 70% месо од риба во однос на нето-масата на конзервата, освен конзервите во сос што можат да содржат најмалку 60% месо на риба во однос на нето-масата на конзервата;
- 2) да ги исполнуваат и другите посебни услови пропишани со овој правилник за одделни видови конзерви.

Конзерви од уклевии

Член 101

Конзервите од уклевии се пуштаат во промет како конзерви од уклевии и конзерви од чадени уклевии.

Конзервите од уклевии се конзерви произведени со преработка на месо од уклевии, со додаток на масло или сос.

Според видот на додатоките, конзервите од уклевии се пуштаат во промет како конзерви од уклевии во масло или сос и конзерви од чадени уклевии во масло или сос.

Член 102

Конзервите од уклевии што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) уклевите да се наредени уредно, наизменично врат-опашка;
- 2) кожичката да е со сребренеста боја, односно со златно-костенива боја кај конзервите од чадени уклевии, како и да може да биде испукана и делумно симната од сите уклевии;
- 3) месото на уклевите да е сочно, со бела до бледорозова боја, освен кај чадените уклевии што се пуштаат во промет како конзерви од чадени уклевии во сос, со тоа кон коската да може да биде и розово;
- 4) маслото, кај конзервите што се пуштаат во промет како конзерви од уклевии во масло и конзерви од чадени уклевии во масло, да нема повеќе од 10% вода и маслото да е бистро со пропустливост на светлина од 50% за конзервите од уклевии, односно 30% за конзервите од чадени уклевии.

Конзерви од чаден крап

Член 103

Конзервите од чаден крап се конзерви произведени со преработка на месо од крап и толстолобик, со додаток на масло или сос.

Според видот на додатоките, конзервите од чаден крап и толстолобик се пуштаат во промет како конзерви од чаден крап во масло и конзерви од чаден крап во сос.

Член 104

Конзервите од чаден крап што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да се произведени од месо на крап;
- 2) парчињата од крапот да се наредени така што кожата од парчињата да е свртена на истата страна;
- 3) напречните резови на парчињата на крапот да се рамни, а ако парчињата се сечени пред чадењето може да има најмногу 25% парчиња со нерамни напречни резови;
- 4) кожата на парчињата на крапот да е неоштетена, да е со златно-мрка боја, со тоа што површината врз која се наоѓа коската може да биде незначително оштетена; страните на резовите да се со боја на месото, освен кај чадениот крап што се пушта во промет како конзерва од чаден крап во сос; да немаат темни дамки од засирена белтачина или од остатоци на недоволно исчистена утроба;
- 5) парчињата од крапот да имаат должина приближна на должината на лименката, да не се потесни од 10 mm и потенки од 3 mm, односно ако се без кожа и надолжно сечени пред чадењето да не се подебели од 15 mm;
- 6) во маслото да нема розки од месо или од кожа во значителна мера, со тоа што на површината да може да ги има само во траги;
- 7) месото да е сочно, односно да не е дрвенесто ниту премногу меко;
- 8) парчињата на крапот да имаат мирис и вкус својствен на чадена слатководна риба со тоа

што парчињата од конзервата што се складираани до 2 месеци можат да имаат мирис и на тиња, мако и да содржат најмногу 1,25% сол;

9) маслото, кај конзервите што се пуштаат во промет како конзерви од чаден крап во масло, да нема повеќе од 10% вода и маслото да е бистро со пропустливост на светлина од најмалку 30%.

Конзерви од чадена слатководна бела риба

Член 105

Конзервите од чадена слатководна бела риба се конзерви произведени со преработка на месо од пастрмка, деверика, црвеноперка, мрена, буцов, клен, караш и скобел, со додаток на масло или сос.

Според видот на податоците, конзервите од чадена слатководна бела риба се пуштаат во промет како конзерви од чадена слатководна бела риба во масло и конзерви од чадена слатководна бела риба во сос.

Член 106

Конзервите од чадена слатководна бела риба што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат условите пропишани во член 104 од овој правилник за конзерви од чаден крап.

Конзерви од слатководна бела риба со зеленчук, овошје, печурки или жита и рибини паштети

Член 107

Конзерви од слатководна бела риба со зеленчук, овошје, печурки или жита се конзерви произведени со преработка на месо од слатководна бела риба и овошје, зеленчук, печурки односно жита (ориз, хељда, просо, излупен јачмен и др.), со додаток на масло или сос.

Конзервите од став 1 на овој член што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат условите пропишани во чл. 96 и 97 од овој правилник.

Член 108

Рибина паштета од слатководна бела риба е производ добиен од варена слатководна бела риба со додаток на бела маст и масло од животинско или од растително потекло и супа од варена риба.

Во производството на рибина паштета може да се употреби до 2% емулгатор (обрано млеко во прав или натриум казеинат и др.).

Рибината паштета од слатководна бела риба со зеленчук е производ добиен како паштета од став 1 на овој член со додаток на концентриран патлиџан (пире) и мелен зеленчук.

Рибината паштета од слатководна бела риба без зеленчук се декларира како рибина паштета.

6) Рибини полуконзерви

Член 109

Рибини полуконзерви се производи произведени со преработка на одделни видови риба спрема соодветна технолошка постапка, чијашто употребливост не може да биде подолга од 18 месеци.

Рибините полуконзерви се ставаат во херметички затворени садови што се обработуваат со топлина при температура пониска од 100°C (пастеризирани рибени полуконзерви) или што содржат сол или оцет како средство за конзервирање (непастеризирани рибини полуконзерви).

На непастеризирани рибини полуконзерви што содржат како средство за конзервирање оцет или помалку од 10% сол во однос на нето-масата на производот, може да се додаде како конзерванс сорбинска киселина или натриум, односно калиум-сорбат, сметан како сорбинска киселина, и тоа најмногу 0,2% во однос на нето-масата на производот.

Според потеклото на рибата, рибините полуконзерви се пуштаат во промет како полуконзерви од морска риба и полуконзерви од слатководна риба.

Член 110

При производството на рибини полуконзерви се применуваат условите пропишани во член 43 став 1 и чл. 46 до 50 од овој правилник, со тоа што саламурата може да содржи и до 40% оцет.

1. Полуконзерви од морска риба

Член 111

Полуконзерви од морска риба се пуштаат во промет како маринади и производи од солена риба.

Член 112

Полуконзерви од морска риба што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да содржат најмалку 70% месо од риба, а маринадите најмалку 30% месо од риба во однос на нето-масата на полуконзервата, а полуконзерви со сос — најмалку 60% месо од риба;

2) да ги исполнуваат и другите посебни услови пропишани со овој правилник за одделен вид полуконзерви.

Маринади

Член 113

Маринадите се солено-кисели непастеризирани производи произведени по определена технолошка постапка, со додаток на зеленчук или без него, прелеани со саламура, оцетна киселина, со сос или масло.

Според постапката на преработката, маринадите се пуштаат во промет како ладни маринади и пржени маринади.

Член 114

Ладни маринади се производи произведени со преработка на свежа или солена риба во солено-кисела средина, со додаток на зеленчук и зачини, прелеани со саламура, оцетна киселина, сос или масло.

Според видот на рибата од која се произведени и начинот на преработката, ладните маринади се пуштаат во промет како русли и други ладни маринади.

Член 115

Русли се производи од ладно маринирани папалини или сардели од помала големина, со додаток на кромид, зеленчук и зачини, прелеани со саламура и оцетна киселина.

Руслите што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) рибите да се наредени во редови уредно и густо, така што меѓу редовите да се наоѓа слој сечен зеленчук;

2) кожата на рибата да е со сјајна светлосребренеста боја, ненабрчкана, несимната и да не е испукана на повеќе од 20% риба;

3) месото на рибата да е со бела боја и со цврста конзистенција;

4) да имаат ароматичен мирис на ферментиран кромид, како и вкус својствен за ладно марилирана риба;

5) да не содржат повеќе од 50% сечен кромид и друг зеленчук во однос на нето-масата на производот;

6) саламурата за прелив да не содржи повеќе од 6% сол и 3% оцетна киселина и да може слабо да опалесцира.

Член 116

За производство на други ладни маринади, варени маринади и пржени маринади, производителот е должен да донесе производителска спецификација.

Производи од солена риба

Член 117

Под производи од солена риба, во смисла на овој правилник, се подразбираат полукозерви добиени со преработка на солени инкун или сардели, со додаток на масло, сос или саламура.

Декларацијата за производи од солена риба мора да содржи и упатство за начинот на складирање и чување.

Член 118

Производите од солена риба се пуштаат во промет како: пружени филети, виткани филети, исчислена сардела во масло, сос или саламура, делумно исчислена сардела и делумно исчислен инкун во масло, сос или саламура и сарделина паста.

Член 119

Пружени филети и виткани филети се полукозерви произведени со преработка на месо од солени инкун или сардели, со додаток на масло, сос или саламура.

Според видот на додатокот, пружените филети и витканите филети се пуштаат во промет како пружени филети во масло, сос или саламура и виткани филети во масло, сос или саламура.

Член 120

Пружените филети што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) филетите да се наредени уредно и густо, и тоа ред врз ред во помали садови, односно накрсно во поголеми садови;

2) месото да е исчислено од коските на рбетот и од поголемиот дел на кожата, месото да е со розово-костенлива боја, а кај помалку зрелите риби со бледо до жолто-розова боја, освен кај пружените филети во сос, со тоа што филетите на инкунот можат преку средината да имаат надолжна линија со костенлива боја, филетите на притисок на прстите да не се распаѓаат и да не содржат повеќе од 20% сол;

3) да содржат само рафинирано маслиново масло или семенско масло со пропустливост на светлина од најмалку 65%.

Член 121

Витканите филети од инкун или од сардела што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) филетите да се виткани така што на едната страна од спиралата да се направи вдлабнатина за пупката од капар или за парченце црвена пиперка, освен за витканите филети во сос;

2) филетите да се наредени уредно, со пупка од капар или со парченце црвена пиперка свртени кон отворот на садот, со тоа што филетите пакувани во садови со поголеми димензии меѓу секој ред мораат да имаат перфориран пергамент или пергамин-хартија;

3) пупките на капарот да се затворени и со темнозелена боја.

Витканите филети мораат да ги исполнуваат и условите од член 120 точ. 2 и 3 на овој правилник.

Член 122

Исчисените сардели во масло, сос или саламура се полукозерви произведени со преработка на солени сардели со додаток на саламура, масло или сос.

Член 123

Исчисените сардели во масло, сос или саламура, што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да се без глава, опашка и кожа и да се зрели;

2) да се наредени уредно во редови;

3) месото на преломот на сарделата да е со розово до црвено-костенлива боја и со таква конзистенција на притисок од прстите да не се распаѓа.

Одредбите од став 1 на овој член се применуваат и на исчисен инкун во масло, сос или саламура.

Член 124

Делумно исчисени сардели во саламура, масло или сос и инкун во саламура, масло или сос се полукозерви произведени со преработка на солени сардели, односно на солени инкун, со додаток на саламура, масло или сос.

Член 125

Делумно исчисена сардела или инкун во саламура, масло или сос, што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат условите пропишани во член 142 од овој правилник и следните услови:

1) да се без глава и утроба, или

2) без глава, утроба и опашка.

Член 126

Сардела во саламура и инкун во саламура се полукозерви произведени со преработка на солени сардели, односно солени инкун со додаток на саламура.

Член 127

Сардели во саламура и инкун во саламура, што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат условите пропишани во член 123 точ. 2 и 3 од овој правилник, како и следните услови:

1) рибата се пушта во промет со опашка, глава и кожа;

2) на првиот ред на рибата можат да се стават и ловорови лисја;

3) меѓу редовите на рибата се става тенок слој сол.

Член 128

Парченцата од солена риба што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) на месото од парченцата на солената риба можат да се најдат помали делови кожа;

2) месото да е со светло до темнорозова боја, да е со таква конзистенција што на притисок ед прстите да не се распаѓа и да не содржи повеќе од 20% сол;

3) да се налеани со маслиново или семенско масло со пропустливост на светлина од најмалку 05%.

Член 129

Сарделната паста е производ добиен со преработка на солени и исчистени сардели и инкуни.

Во производството на сарделна паста може да се употребува и мелено месо од солена скуша, но најмногу 20% во однос на нето-масата на полукоњзервата.

Член 130

Сарделната паста што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

1) масата да е добро мелена, хомогена и да се размачкува;

2) да е со жолтеникаво-розова до костенлива боја.

2. Полукоњзерви од слатководна риба

Член 131

Полукоњзерви од слатководна риба се пуштаат во промет како кавијар и рибина икра.

Член 132

Кавијарот е полукоњзерва произведена со преработка на риби од фамилијата *Acipenseridae* (есетра, моруна, паструг и кечига).

Член 133

Кавијарот што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

1) зрнцата на икратата да се слободни без врзивно ткиво, мембрани и сл., со тоа што да нема повеќе од 1% искршени зрнца икра во однос на вкупниот број зрнца на икратата;

2) зрнцата на икратата, да се толку крупни што стр зрнца крупна икра да имаат зафатнина од најмалку 2 ст³, сто зрнце средна икра — зафатнина од најмалку 1,4 ст³, а сто зрнца ситна икра — зафатнина под 1,4 ст³;

3) зрнцата на икратата лесно да се одвојуваат едно од друго и со свртување на лименката за 45° да се поместуваат на страната на наклонот, одвејувајќи се наполно од плаштот на лименката;

4) да не содржи помалку од 35% суви материи ниту повеќе од 6% кујнска сол;

5) да не содржи слободни масни киселини пот веќе од количеството што може да се неутрализира со 3 милиграми калиумхидроксид (KOH) на еден грам кавијар;

6) да не е слузав, но ниту наполно сув.

Член 134

Рибина икра е производ произведен од икра на речна риба, како и од икра на морска риба.

Рибината икра се пушта во промет со назначување на видот на рибата од која е произведена.

Член 135

Рибина икра од крап (*Surpinus*) мора да ги задоволува условите од член 133 точ. 5 и 6.

Член 136

Во производството на кавијар и рибина икра може како коњзерванс да се употреби најмногу 0,2% сорбинска киселина или натриум, односно калиум-сорбат, или мешаница од 0,5 хексаметилентетрамин со 0,1% сорбинска киселина или со 0,1% натриум, односно калиум-сорбат во однос на нето-масата на производот.

Член 137

Забрането е да се пушта во промет кавијар и рибина икра што се бојосани.

Рибина икра од морски заН : може да биде бојосана со дозволената црна боја.

Член 138

За производство на производи од рибина икра и млечсц производителот е должен да донесе производителска спецификација.

в) Смрзнати производи од риба

Член 139

Под смрзнати производи од риба се подразбираат производи од риби што пред смрзнување можат да се подложат на топлотна обработка, поигрување или додавање на други состојки, а потоа да се смрзнат и да се складираат на температура не повисока од -18°C.

Член 140

Смрзнатите производи од риби се пуштаат во промет како лакирана риба, смрзната риба и други смрзнати производи од риба.

Член 141

Лакирана риба е смрзната обработена риба, формирана или неформирана и превлечена со обложна маса.

Количеството на месото на панираната риба не смее да биде помало од 60%.

Под обложна маса се подразбира масата за облагање на месото на рибата составена од лебни ронки, брашно или пченкарен грис, вода и зачини и од дозволените врзивни средства за таа маса.

Член 142

Панираната риба се пушта во промет во форма на рибини стапчиња, рибини парченца, филети и отсечоци од риба.

Член 143

Панираната риба мора да ги исполнува следните услови:

1) да нема оштетени и искршени делови;

2) обложната маса добро да е припиена кон рибата;

3) да има својствен мирис и вкус за односниот вид свежа риба;

4) да не се произведува од иситнето месо;

5) да не е запалена или на друг начин расипана поради непрописно смрзнување и складирање;

6) филетите ед ситната риба да не содржат остатоци од црева, жабри, перки и коски од 'рбет, а отсечоците од крупните риби да не содржат коски, перки и остатоци од црева. Ситната сина риба и слична обложена (лакирана) риба може да содржи кожа, коски од 'рбет л опашка.

Член 144

Други смрзнати производи од риба можат да се произведуваат само врз основа на производителска спецификација.

Член 145

Декларацијата за смрзнати производ од риба мора на оригинално пакување да содржи, освен условите пропишани во член 4 на овој правилник и:

- 1) рок на употребата;
- 2) упатство за начинот на чување и подготвување.

Член 146

Под датум на производство на смрзнати производи од риба се смета датумот на производството, односно на пакувањето на тој производ.

г) Други производи од риба

Солена риба

Член 147

Според потеклото, солената риба се пушта во промет како солена морска риба и солена слатководна риба.

Член 148

Солена морска риба е производ произведен со солење на сардели, инкуни, скуши, слеј и други видови риби.

Член 149

Солена морска риба се пушта во промет како:

- 1) цела морска риба, со глава, со утроба и со опашка;
- 2) сарне а сарне — солена морска риба на која ѝ е отстранета главата;
- 3) семи филети — солена морска риба, без глава, утроба и опашка.

Член 150

Солената морска риба што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) рибата да е наредена уредно, накрсно, водорамно и густо во редови и меѓу редовите на рибите да се наоѓа рамномерно распореден слој сол. Слојот на солта кај рибите наредени сарне а сарне, може да биде минимален;
- 2) во едно пакување рибите да се со-приближно иста големина;
- 3) површината на рибата да не е жолта од оксидираното рибино масло;
- 4) месото да е со карактеристична боја и со таква конзистенција при вадење од амбалажата да не се крши и да не се гмечи на притисок од прстите.

Член 151

Солена слатководна риба е производ произведен со солење на слатководна риба без жабри и утроба.

Според количеството на сол, солената слатководна риба се пушта во промет како многу солена слатководна риба ако содржи повеќе од 14% сол во однос на нето-масата на рибата.

Според видот на рибата, солената слатководна риба се пушта во промет како солена крап, солена смуѓ, солена штука, солена слатководна бела риба, солена моруна, солена есетра, солена сом и други солени крупни или тркалезни слатководни риби.

Член 152

Солена крап, солена смуѓ, солена штука и солена слатководна бела риба, што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) да имаат вкус и мирис својствен за зрела солена риба;
- 2) да се сечени од страната на грбот по должината на 'рбетот од главата до близу опашката, со тоа да не смее да биде пресечена стомачната страна на рибата, а опашката и 'рбетот да останат на десната страна на рибата, како и да немаат остатоци од утробата.

Во една произведена партија може да има до 5% риба со неправилен рез, со помали оштетувања на ткивото во стомачната шуплина и со црвено-костенливи дамки на површината на месото.

Член 153

Солена моруна, солена есетра, солена сом и други солени крупни и тркалезни слатководни риби, што се пуштаат во промет, мораат да ги исполнуваат условите од член 152 на овој правилник, со тоа што се сечат во парчиња со исправени резови од 'рбетот кон stomachot.

Чадена риба

Член 154

Чадена риба е производ произведен со топло или со ладно чадење на рибата.

Според видот на рибата, чадената риба се пушта во промет како ладно чадена уклева, чадена харинга (слеј) и друга чадена риба.

Член 155

Ладно чадена уклева е производ добиен со ладно чадење на уклева.

Ладно чадената уклева што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да има мирис и вкус својствен на слатководна чадена риба, со тоа што непосредно по чадењето да може да има незначителен мирис и вкус на тиња;
- 2) да е со златно-костенлива боја;
- 3) да не содржи повеќе од 14% сол.

Во една производна партија може да има до 15% уклевни со пепелеста боја и 10% уклевни што имаат на површината дамки посветли од кристалите на солта.

Член 156

Чадена харинга (слеј) е производ произведен со ладно или со топло чадење на солени харинги.

Според начинот на чадењето и солењето, чадената харинга (слејот) се пушта во промет како "Red-sledj", "Kiper-sledj", "Bloater-sledj", "Bückling-sledj" и "Pickling-sledj".

Член 157

Чадената харинга (слеј) што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да има мирис и вкус ароматичен и својствен на чадена харинга, без траги на мемла, на загорен и на друг непријатен мирис и вкус;
- 2) површината на кожата на харингата да е чиста и нештетена, со светла или темнокостенлива боја;
- 3) месото да има боја на чадена риба и да е суво и со цврста конзистенција.

Член 158

За производство на други чадени риби производителот е должен да донесе производителска спецификација.

Сушена риба

Член 159

Сушена риба е производ добиен со сушење на месестите видови риба на воздух, со употреба на сол или без неа.

Според видот на рибата од која е произведена, сушената риба се пушта во промет како сушен бакалар и друга сушена риба.

Член 160

Сушен бакалар е производ произведен со сушење на морска риба од фамилијата Gadidae.

Член 161

Сушениот бакалар што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да има мирис пријатен и својствен на сув бакалар, без загореност или други туѓи примеси;
- 2) да има површина чиста и неоштетена;
- 3) утробата, главата и жабрите наполно да се отстранети, освен воздушниот меур;
- 4) кожата на бакаларот да е со изедначена светлослатна до темножолта боја, а може да има помали темни површини;
- 5) месото да е со бело-жолтеникава до темно-жолтеникава боја, тврдо како дрво, да не содржи повеќе од 18% вода.

Член 162

За производство на друга сушена риба производителот е должен да донесе производителска спецификација.

Готови јадења од риба

Член 163

Готови јадења од риба можат да се произведуваат врз основа на производителска спецификација.

VII. ПРОИЗВОДИ ОД РАКОВИ, ШКОЛКАРИ И МОРСКИ ЕЖОВИ

Член 164

За производство на производи од ракови можат да се употребуваат слатководни и морски ракови, смрзнати ракови и смрзнати опашки од морски ракови.

За производство на производи од ракови, производителот е должен да донесе производителска спецификација.

Член 165

За производство на производи од школکاری можат да се употребуваат живи дагни и други видови живи школکاری, што во поглед на квалитетот ги исполнуваат условите пропишани со одредбите на член 36 од овој правилник.

Член 166

Како производи од дагни, во смисла на овој правилник, се сметаат конзерви од дагни.

При производство на конзерви од дагни како додатни суровини можат да се употребуваат соодветните суровини од член 46 на овој правилник.

Маслото и сосот што се употребени при производство на конзерви од дагни мораат да ги исполнуваат условите пропишани во чл. 47 и 49 од овој правилник.

Член 167

Конзервите од дагни што се пуштаат во промет мораат да ги исполнуваат следните услови:

- 1) дагните да се наредени збиено, но не и пренагрупано;
- 2) месото на дагните да е свежо, чисто, одвоено од черупката и од бисусот и неоштетено, со тоа што во една лименка да може да има најмногу 20% оштетени дагни, месото да е со бледа до портокалово-жолта боја, освен месото на дагните во сос, да има мирис својствен за дагни и да е со мека конзистенција;
- 3) во маслото да нема ковеќе од 10% вода во однос на нето-масата на конзервата и маслото да е бистро со пропустливост на светлината од најмалку 30%;
- 4) сокот од дагните да е чист и да не содржи повеќе од 3% сол, со тоа што да може да опалесцира.

Член 168

За производство на производи од морски ежови може да се употреби само жив хридинест морски ежинец.

За производство на производи од став 1 на овој член се донесува производителска спецификација.

Член 169

За производство на производи од други школکاری се донесува производителска спецификација.

VIII. ПРОИЗВОДИ ОД ЖАБИ, ЖЕЛКИ И ПОЛЖАВИ

Член 170

За производство на производи од жаби можат да се употребуваат само краци од зелена жаба и мала костенлива хрченица од кои претходно е симната кожата.

За производство на производи од желки можат да се употребуваат само грчка чанчара, европска желка од рибници, бари и мочуришта и морска желка.

За производство на производи од жаби и желки производителот е должен да донесе производителска спецификација.

Член 171

За производство на производи од полжави можат да се употребуваат големи лозарски и на него сродни полжави што имаат месо со бела боја, босански полжав што има месо со сива боја и македонски полжав што има месо со темносива боја.

Полжавите од став 1 на овај член мораат да бидат живи и со неоштетена кукичка.

За производство на производи од полжави производителот е должен да донесе производителска спецификација.

IX. ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА РИБИ, РАКОВИ, ШКОЛКАРИ, МОРСКИ ЕЖОВИ, ЖАБИ, ЖЕЛКИ И ПОЛЖАВИ

Член 172

Рибите, раковите, школкарите, морските ежови, жабите, желките и полжавите мораат да бидат пакувани во амбалажа и на начинот пропишан со овој правилник.

Амбалажата од став 1 на овај член мора да биде доволно цврста (да може да издржи манипулација и пренос), чиста и без туѓи мириси. По секоја употреба амбалажата мора да биде исчистена и дезинфицирана со раствор на соодветни дезинфекциски средства.

Амбалажата мора да има отвори кои овозможуваат цedeње на водата, сукрвицата и сл. и мора да ги исполнува и другите услови што за амбалажа се предвидени со пропис за здравствениот надзор над предметите за општа употреба.

Член 173

Ситна морска риба, крупна морска риба и бела морска риба се пакува во растурена состојба во садови од метал што не'рфосува, од пластични маси или од друг погоден материјал.

Член 174

Ландовина, шкампи, ситни ракови и раковици, зависно од големината, се пакуваат во растурена состојба во дрвени, пластични или алуминиумски сандаци или во сандаци од друг погоден материјал.

Крупни раковици (Маја spp) се пакуваат живи во кошници, и тоа на тој начин што се ставаат врз подлога од сено, алги, саргии или слама во повеќе редови. Во една кошница можат да се стават до 80 кг нето-маса од раковици.

Член 175

Морска риба, козиците и шкампите во сандаци мораат да бидат помешани и покриени со ситно мелен или луспест мраз.

Количината на мразот мора да биде толкава така што првобитните својства на производите од став 1 на овој член да се зачуваат до местото на продажбата.

Одредбата од став 1 на овој член не се применува при транспортот на живи шкампи.

Член 176

Хлап, јастог и слатководни ракови се пакуваат живи во дрвени сандаци.

Производите од став 1 на овој член се редат во еден или два реда на подлога од сено, алги, саргии или слама. Ножиците на хлаповите мораат да бидат поврзани, а опашките подврткани.

Член 177

Каменици се пакуваат во сандаци, кошници или буриња на тој начин што се става подлога од морска трева и се редат така што испупчениот дел е свртен кон дното на амбалажата. Капакот на амбалажата мора да биде цврсто притиснат кон камениците.

Дагните и другите пиколкари се пакуваат во сандаци, кошници или вреќи.

Член 178

Морските ежови се пакуваат во сандаци без капак, со тоа што мораат да бидат наредени во редови и покриени со морска трева.

Член 179

Морска риба која заради големината не може да се пакува во сандаци, се превезува обесена или положена така што водата од мразот и од сукрвицата да може непречено да се цеди од стомачната шуплина.

Смрзнувањето на рибата од став 1 на овој член се врши со луспест или со ситно мелен мраз така што стомачната страна и градната шуплина на рибата да бидат исполнети со мраз, ако рибата е без утроба, а надворешната страна на положената риба да биде обложена со мраз.

Член 180

Рибите, раковите, желките и морските ежови, во свежа или во смрзната состојба, како и смрзнатите производи од нив, се превезуваат со контејнери, со изотермички камиони, со камиони-ладилници, со вагони-ладилници со авиони-ладилници.

Превозните средства од став 1 на овој член мораат да бидат обложени со лим што не 'рфосува или со соодветна пластична маса, кои не се штетни за здравјето на луѓето и за квалитетот на производите.

Живи морски животни од став 1 на овој член можат да се превезуваат и во базени или во садови со морска вода.

Член 181

Ладена морска риба треба да се складира, транспортира и чува така што температурата да не и се накачи над 5°C.

Член 182

Слатководна риба може да се превезува, и тоа:

1) слатководна жива риба — само во специјално подготвени превозни средства или контејнери, што се снабдени со вода и опремени со ротациони пумпи или со други уреди кои на рибите им обезбедуваат доволно количество кислород;

2) жива или свежа слатководна риба што не е во жива состојба — со вагони, камиони, со воздушни и водени превозни средства, спакувана во соодветна амбалажа (кошници, сандаци, касети — метални или пластични, садови-метални или пластични, хидробиони).

Член 183

Во специјални вагони, камиони за превоз на жива риба во помали садови и хидробиони — односот на водата и живата риба мора да биде таков да обезбедува услови за што посигурен превоз. Тие услови зависат од годишното време, температурата, должината на траењето на транспортот, видот на рибата, староста на рибата, кондиционата способност на рибата за транспорт, како и од уредите и опремата за аерација на водата во базенот за транспорт на жива риба.

Член 184

Базените (садовите) за превоз на жива слатководна риба можат да бидат изградени од дрво, метал или пластична маса. Од внатрешната страна базените (садовите) мораат да бидат обработени така што рибата при транспортот да не се повредува.

Член 185

Кошниците за превоз на слатководна риба мораат да бидат од сплескано праќе и со таква големина во нив да можат да се сместат до 50 kg риба.

Пакувањето на слатководна риба во кошници се изведува така што дното на кошницата се покрива со слој од погоден материјал што не пропушта течност, врз кој се става слој од иситнет мраз, а потоа рибата помешана со иситнет мраз. Количеството на иситнет мраз мора да биде толкаво така што првобитните својства на рибата да се зачуваат до местото на продажбата.

Ако превозот на рибата преку лето трае подолго од 24 часа, кошницата мора од внатре целосно да биде обложена со погоден материјал што не пропушта течност (пластична фолија, целофан и др.).

Ако превозот на рибата преку зима трае помалку од 24 часа, а температурата на воздухот е до -4°C, не е задолжително да се додава мраз за намалување на температурата на рибата.

Ако температурата е под -4°C, рибата мора да се изолира со погоден материјал што не пропушта течност (пластична фолија, целофан и др.).

Кошниците за време на превозот мораат да бидат покриени со чиста церада. Ако кошницата се става во кошница, долната кошница мора да биде покриена со цврст капак.

Ако рибите пакувани во кошници се превезуваат со железница, секоја кошница се покрива со капак кој мора да биде заштитен за кошницата и пломбиран.

Член 186

Краци од жаби се превезуваат во вреќички од пластична маса со нето-тежина до 3 kg. Вреќичките со краци од жаби се редат во садови од метал што не просува или од пластична маса така што покрај сокоја вреќичка се става вреќичка со иситнет мраз.

Член 187

Жабите, полжавите, желките, раковите, школкарите и морските ежови можат да се превезуваат во доволно големи плетени кошници од праке, покриени со платно, во лимени кутии со издупчен капак, со влажни крпи од платно, јута или од сличен материјал на дното ка корпата, односно на кутијата или во мрежести вреќички од пластичен материјал ставени во дрвени сандачиња со раширени скали.

Во превозното средство мора да биде обезбедена вентилација.

Член 188

За производите од член 173 на овој правилник, што се пуштаат во промет во растурена состојба, податоците за видот и за категоријата мораат да бидат видно истакнати.

X. ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД РИБИ, ОКАВИ, ШКОЛКАРИ, МОРСКИ ЕЖОВИ, ЖАБИ, ЖЕЛКИ И ПОЛЖАВИ

Член 189

Рибини конзерви и полуконзерви се пуштаат во промет во лименки од бел лим, алуминиум или алуминиумска фолија, во садови од пластична маса, во стакленки или во амбалажа од друг погоден материјал.

Производите од смрзната риба, се пуштаат во промет во фолии од алуминиум, пластични маси и целофан, во картонски кутии обложени со пластични фолии, пергамент или целофан или во комбинација на тие амбалажни материјали и други погодни материјали.

Готовите јадења од риба се пуштаат во промет во лименки од алуминиум или од некој погоден материјал.

Член 190

Надворешната површина на амбалажата мора да биде чиста, неоштетена и без деформации.

Внатрешната површина на лименките не смее да биде кородирана, а може да биде мармурирана.

Внатрешната површина на лименките во кои се ставаат производите од член 189 на овој правилник што содржат сос со киселост pH вредност помалку од 6 и што лесно предизвикуваат корозија, мора да биде заштитена (вернирана) со посебна преслека.

Член 191

Декларацијата за рибини конзерви и рибини полуконзерви мора да ги содржи видот и количеството на употребеното масло и на другите додатни суровини.

Декларацијата за рибините полуконзерви мора да го содржи и рокот на употребата што не може да биде подолг од 18 месеци, како и податоци за чување на ладно место.

По исклучок од став 2 на овој член, рокот на употребата на маринадите не може да биде подолг

од роковите што ќе ги определи самиот производител.

На дното на заварените лименки (decollage) и на капакот на влечените лименки мораат видливо да бидат втиснати: називот на производот, називот на фирмата, односно на производителот и датумот на производството, и тоа шифрирано или со полн назив.

Ако ознаките на називот на производот и на називот на фирмата, односно на производителот се втиснати или литографираани во полн назив, и датумот на производството втиснат шифриран или во полн назив, таквите ознаки можат да бидат изоставени од декларацијата на обвивката, односно етикетата.

Член 192

За производите од ракови, школкари, морски ежови, жаби, желки и полжави, ако се пуштаат во промет во лименки како конзерви или полуконзерви, важат одредбите од чл. 189 до 191 на овој правилник.

Член 193

Конзервите и полуконзервите се чуваат на суво место и мораат да бидат заштитени од светлина, со тоа што температура на чувањето на полуконзервите мора да биде од + 4 до + 10°C.

Член 194

Солената морска риба се пушта во промет во дрвени буриња (барили) без метални обрачи, во херметички затворени лименки, во пластични садови, или во друга погодна амбалажа.

Декларацијата за солената морска риба мора да ги содржи и податоците за видот на солената риба. Текстот на декларацијата мора да биде испишан читливо од страна на амбалажата.

Член 195

Чадената риба и сушената риба се пуштаат во промет во сандаци од бело суво и безмирисно дрво, во картонски кутии, во јутени или пластични вреќички или во друга погодна амбалажа.

Дрвените сандаци мораат однатре да бидат обложени со чиста и неупотребувана бела хартија.

Член 196

Услови за чување, складирање и транспортирање на смрзнатата риба, смрзнати рибини производи и смрзнати производи од други животни се:

1) смрзнатата риба и смрзнатите производи од риба мораат да се чуваат во смрзната состојба така што да го задржат квалитетот во текот на складирањето, транспортот и дистрибуцијата се до продажбата, вклучувајќи ја и малопродажбата;

2) смрзнатата риба и смрзнатите производи од риба мораат да бидат заштитени од сушење и оксидација;

3) материи со интензивен мирис не смеат да бидат складирани заедно со рибата, односно со производите од риба.

Член 197

Амбалажата за производите од риба мора, освен условите пропишани во овој правилник, да ги исполнува и условите што се предвидени за амбалажата со прописот за здравствениот надзор над предметите за општа употреба.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 198

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на риби, ракови, школкари, морски ежови, жаби, желки и полжави и на нивните производи произведени пред денот на почетокот на применувањето на овој правилник.

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за квали-

тетот на рибите, раковите, школкарите, морските ежови, жабите, желките, полжавите и нивните преработки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78).

Член 199

Овој правилник ќе се применува по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 200

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16-8444/1
27 ноември 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

942.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИЈЧЕ- НИ СТОКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за вијчените стоки што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Метрички надворешен навој со триаголен ISO-профил. Излези и жлебови — — — — — | JUS M.B1.005 |
| 2) Метрички внатрешен навој со триаголен ISO-профил. Излези и жлебови — — — — — | JUS M.B1.006 |
| 3) Трапезни, коси и други надворешни навои со крупен чекор. Излези и жлебови — — — — — | JUS M.B1.035 |
| 4) Трапезни, коси и други внатрешни навои со крупен чекор. Излези и жлебови — — — — — | JUS M.B1.036 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на вијчените стоки што се произведуваат, односно увезуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| Излези и жлебови на метрични надворешни навои со триаголест ISO-профил — — — — — | JUS M.B1.005 |
| Излези, жлебови и упусти на метрични внатрешни навои со триаголест ISO-профил — — — — — | JUS M.B1.006 |
- донесени со Решението за југословенските стандарди за вијчени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/66).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-14004/1
30 август 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

943.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА „ТЕСТ- ЛАЈНЕР“ ЗА ИЗРАБОТКА НА БРАНЕСТ КАРТОН

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за хартија, картон и лепенка што го има следниот назив и ознака:

Хартија, картон и лепенка. Тест-лајнер за изработка на бранест картон. JUS N.N5.102

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на „тестлајнер“ за изработка на бранест картон што се произведува, односно увезува од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила 60 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-14006/1
30 август 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

944.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард од областа на обоената металургија што го има следниот назив и ознака:

Бескислороден бакар. Прилепување на оксидниот слој — — — JUS C.A2.020

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-14007/1
30 август 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

945.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЕОМЕХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за геомеханички испитувања, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Геомеханички испитувања. Определување влажност на извадоците на почвата — — — — — JUS U.B1.012
- 2) Геомеханички испитувања. Земање извадоци на почвата — — — — — JUS U.B1.010

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- Геомеханички испитувања:
Земање мостри — — — — — JUS U.B1.010
 - Определување влажноста на почвата — — — — — JUS U.B1.012
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/68).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-14005/1
30 август 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

946.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди од областа на електрониката и телекомуникациите, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Електроника и телекомуникации. Систем на скратено означување на датумот на производството на пасивните елементи — — — — — JUS N.A4.050
- 2) Електроника и телекомуникации. Низови на стандардните вредности за отпорници и кондензатори со дозволено отстапување — — — — — JUS N.N0.011
- 3) Електроника и телекомуникации. Мерење на нелинеарноста на отпорниците — — — — — JUS N.R3.006
- 4) Електроника и телекомуникации. Мерење на струјниот шум на непроменливите отпорници — — — — — JUS N.R3.007
- 5) Електроника и телекомуникации. Означување на непроменливите отпорници со бои — — — — — JUS N.R3.011

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард:

- Означување на непроменливите отпорници со бои — — — — — JUS N.R3.011,
- донесен со Решението за југословенските стандарди за отпорниците за електронските уреди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/62).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

- 1) Решението за југословенскиот стандард од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/69);
- 2) Решението за југословенскиот стандард од областа на електрониката и телекомуникациите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/69).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-14340/1
5 септември 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

947.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за регулациони вентили, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Регулациони вентили. Општи технички услови и испитувања — — — — — JUS LN4.050

2) Регулациони вентили. Мери помеѓу прирабници за рамни вентили со прирабници — — — — — JUS LN4.052

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на регулационите вентили што се произведуваат, односно увезуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-14341/1
3 септември 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

948.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди од областа на електротехниката што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Мерење на температурата. Табелите за термопарови. Термопар R: ПЛАТИНА — 13% РОДИУМ/ПЛАТИНА — — — — — JUS LF2.005

2) Мерење на температурата. Табелите за термопарови. Термопар S: ПЛАТИНА — 10% РОДИУМ/ПЛАТИНА — — — — — JUS LF2.006

3) Мерење на температурата. Табелите за термопарови. Термопар В: ПЛАТИНА — 30% РОДИУМ/ПЛАТИНА — 6% РОДИУМ — — — — — JUS LF2.007

4) Мерење на температурата. Табелите за термопарови. Термопар J: ЖЕЛЕЗО/БАКАР — НИКЕЛ — — — — — JUS LF2.008

5) Мерење на температурата. Табелите за термопарови. Термопар Т: БАКАР/БАКАР — НИКЕЛ — — — — — JUS LF2.009

6) Мерење на температурата. Табелите за термопарови. Термопар Е: НИКЕЛ — ХРОМ/БАКАР — НИКЕЛ — — — — — JUS LF2.010

7) Мерење на температурата. Табелите за термопарови. Термопар К: НИКЕЛ — ХРОМ/НИКЕЛ — АЛУМИНИУМ — — — — — JUS LF2.011

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-14337/1
5 септември 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

949.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МИНЕРАЛНИ МАСЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за минерални масла што го има следниот назив и ознака:

Минерални масла. Испитување на маслото на пробен дизел мотор „Пелтер AV1“ — — — — — JUS B.N8.218

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел од овој правилник а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-14584/1

10 септември 1979 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

950.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за елементи за спојување што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Еластични конични подлошки JUS M.B2.138
- 2) Прстенести ускојници, внатрешни — — — — — JUS M.C2.400
- 3) Прстенести ускојници, надворешни — — — — — JUS M.C2.401

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник, се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на елементите за спојување што се произведуваат, односно увезуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- Прстенести ускојници внатрешни JUS M.C2.400
- Прстенести ускојници надворешни — — — — — JUS M.C2.401
- донесени со Решението за југословенските стандарди за подложни плочки, прстенести ускојници и штапфер мачкалки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/59).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-14585/1

10 септември 1979 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

951.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА САГИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 31 мај 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени на саги, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4023 од 13 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: ИНА — Кутина.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 7 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

952.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАМИОНИ, СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА, МЕЃУГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ АВТОБУСИ, МОТОРИ, МЕНУВАЧИ, ОПРЕМА И НИВНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 17 април 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за камиони, специјални возила, меѓуградски и приградски автобуси, мотори, менувачи, опрема и нивни резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

1) камиони и специјални возила — во просек од 9%, а според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата;

2) меѓуградски и приградски автобуси — до 9%;

3) опрема, мотори и менувачи — до 9%;

4) резервни делови — до 13,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3644 од 12 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ТАМ — Марибор, ФАП-ФАМОС — Белград, Заводи „Црвена застава“ — Крагуевац, „ИКАРУС“ — Земун и ИМВ — Ново Место.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 60 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата

953.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАФИТНИ ЕЛЕКТРОДИ, АМОРФНИ ЕЛЕКТРОДИ НЕОБРАБОТЕНИ, АНТРАЦИТНА МАСА И „D“ МАСА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 23 мај 1979 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за графитни електрооди, аморфни електрооди необработени, антрацитна маса и „D“ маса, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени ца изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) графитни електрооди Ø 175 mm	55.693
2) графитни електрооди Ø 200—250 mm	51.877
3) графитни електрооди Ø 300—350 mm	44.208
4) аморфни електрооди, необработени	13.093
5) антрацитна маса	5.926
6) „D“ маса	6.650

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4896 од 12 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува наредниот ден од денот на потпишувањето на Спогодбата.

Претставник на производителот: Творница електрода и феролегура — Шибеник.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

954.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАДСКО-ПРИГРАДСКИ АВТОБУСИ, НИВНА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 јуни 1979 го-

дина склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за градско-приградски автобуси, нивна опрема и резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат и тоа за:

1) градско-приградски автобуси и нивна опрема до 9%;

2) резервни делови до 13,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5643 од 12 декември 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ТАМ — Марибор, ФАП-ФАМОС — Белград и „Икарус“ — Земун.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 28 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното срамнување со извршниот текст е утврдено дека во Правилникот за југословенскиот стандард за елементи за спојување, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/79, са поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СПОЈУВАЊЕ

Во член 1 називот и ознаката на југословенскиот стандард треба да гласи:

„Прстенести осигурувачи за мали оски — — — — — JUS M.B2-153“.

Од Сојузниот завод за стандардизација, Белград, 23 ноември 1979 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

I

Се отповикува

д-р Борислав Јовиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија.

II

Се назначува

Марко Косин, досегашен потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешни работи за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 29

28 ноември 1979 година
Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Будислав Лончар, поради заминување на друга должност.

Е. п. бр. 1135

11 октомври 1979 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетари: Ѓорић Виктор, Славко, Завец Јожа Станислав;
војник: Видаковић Саве Сретен;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Питомци на ШРО — водници: Колонц Ивана Иван, Маловић Благоте Будимир, Нукић Ешерифа Един, Мицић Хусеина Мирзет, Стојановић Миливоја Борислав, Којовић Војина Радуле, Пешић Петра Раде, Комненовић Ђоке Ново;

десетари: Кузмић Франца Милан, Живковић Саве Бошко, Недељковић Станимира Примислав, Казив Мује Есим, Рамочи Ука Муса, Јанчек Јосипа Антон, Марић Ранка Миленко, Шимић Стјепана Ивица, Богатић Радована Слободан, Ѓирић Мирка Десимир, Мехмедовић Бекташа Владимир, Краљ Стјепана Славко, Хасанбеговић Рефика Фадил, Војводић Новице Марко, Маневски Атанаса Нове, Никезић Лабуда Петар;

разводници: Ѓорђевић Ѓорѓа Зоран, Јовић Милорада Драган;

војници: Лазив Предрага Златимир, Дидак Маријана Анте, Диздаревић Суље Рамиз, Тенић Рама Касим, Јањушевић Живорада Гојко, Фаљив Хајдара Недим, Лиздек Лазара Жарко, Ристов Страхила Милан, Мешић Ахмета Ахмо, Бабић Милана Миленко, Хованек Стјепана Јозо, Бергановић Шабана Дериш, Обрадовић Радољуба Предраг, Крашек Франца Франц, Подгоршек Блажа Блаж, Радошевић Вука Вујадин, Бранковић Момчила Зоран, Јанковић Радоице Милорад, Ковачић Стеве Јосип, Хајдаровски Ислама Смаил, Перовић Вељка Светозар, Вукојевић Милена Миливоје, Бједоглав Бошка Милета, Чаушевић Ѓамила Рецо, Хасанбеговић Шахбаза Едиб, Мићић Миломира Драган, Симић Николе Томислав, Филиповић Ранка Слободан.

Бр. 58

15 мај 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Максин Душана Лазар;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

Јакшић Војкана Јован;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бобовић Милутина Богдан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дорник Ивана Силво, Хаџи-Василева Стефановић Крсте Јокица, Пантић Добросавла Владан, Петровић-Вучковић Димитрија Негосава;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општитот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Медић Ђуре Срећко, Вуков Лајче Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Тадих-Бошковић Ђурђе Бојана;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чебуљ-Јеленац Леона Мета, Иванић-Зарић Петра Гордана, Јовановић-Груден Ивана Јулијана, Јовановић-Пејчиновић Радивоја Нада, Качкин-Лазаревић Славомира Верослава, Лајевић Ђорђе Бранко, Михаиловић Гедона Надежда, Петровић-Јаковљевић Вукмира Милка, Прља Станка Миливоје, Радвановић Превислава Миливоје, Радудовић-Садиковић Абдурахмана Сенка, Вукман-Мајкић Бошка Стоја;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Пековић-Јовановић Божидара Олга.

Бр. 59
15 мај 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

871. Одлука за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1979 година — — — — — 1877

Страна

872. Решение за измена и дополнување на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за изградбата на електроенергетски производи и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство — — — — — 1879
873. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на јаглен и при облагородувањето на јагленот — — — — — 1880
874. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во експлоатацијата на нафта и природен гас
875. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за секундарна преработка на нафта при што рандманот на искористувањето на нафтата е до односот 25:75 црни и бели продукти — — — — — 1880
876. Решение за измена и дополнување на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на железна руда, во подготовка на железна руда и во производството на кокс, железо и челик — — — — — 1881
877. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на бакар и во производството на катоден бакар — — — — — 1881
878. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на боксит и во производството на аноди за електролиза на алуминиум, глиница и алуминиум — — — — — 1881
879. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на олово, цинк и антимон и во производството на олово, цинк и антимон и нивните придружни метали — — — — — 1881
880. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците на жива и во производството на жива — — — — — 1882
881. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во рудниците и за производство на фероникел — — — — — 1882
882. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на магнезиум метал — — — — — 1882
883. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за рудници и за облагородување на неметали — — — — — 1883
884. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на локомотиви, вагони и електромоторни возила за потребите на Југословенските железници — — — — — 1883
885. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи за манипулација со стоки и одржување и реконструкција на пруги во железничкиот сообраќај — — — — — 1883
886. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на спе-

Страна

Страна

- специфична опрема што се врши за потребите на безбедноста на воздушната пловидба — — — — — 1884
887. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична аеродромска опрема што се користи на аеродромите за меѓународен сообраќај — — — — — 1884
888. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што служи за претовар во линискиот, контејнерскиот и масовниот превоз во пристаништа и луки — — — — — 1884
889. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за потребите на магистралниот телефонски и телеграфски сообраќај — — — — — 1884
890. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на сулфурна киселина — — — — — 1885
891. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на разблажена (46%) азотна киселина — — — — — 1885
892. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на фосфорна киселина — — — — — 1885
893. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на анхидриди на фтална киселина — — — — — 1886
894. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на анхидриди на малеинска киселина — — — — — 1886
895. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на стеаринска и олеинска киселина — — — — — 1886
896. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на лимонска и винска киселина — — — — — 1887
897. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за електролитичко производство на хлор и натриумхидроксид — — — — — 1887
898. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производството на калиумови соединенија — — — — — 1887
899. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на формалин — — — — — 1887
900. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на титандиоксид — — — — — 1888
901. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема што се користи во производството на амонијак — — — — — 1888
902. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на калцинирана сода — — — — — 1888
903. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производството на етан, етилен и полиетилен и за транспорт на етиленот и полиетиленот од Југославија во Романија преку цевоводи — — — — — 1888
904. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производството на винилхлорид мономер — PVC во прав — — — — — 1889
905. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производството на PVC гранулати — — — — — 1889
906. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производството на полистирол — — — — — 1889
907. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за производство на фенол-меламин и карбамид-формалдехидни маси за пресување (дурупласт маси) — — — — — 1890
908. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на производви врз база на хлоралкални електролизи и полимеризација врз база на пропилен, етиленоксид и пропиленоксид — — — — — 1890
909. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за хлор-алкална електролиза — — — — — 1890
910. Решение за измени на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на водород-пероксид — — — — — 1891
911. Решение за измени на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на вештачки смоли и полиакрилатни дисперзии — — — — — 1891
912. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на полиуретанска пена — — — — — 1891
913. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производство на диоктифталат (DOP) — — — — — 1892
914. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема која се користи за производство на хидрогенирани ергот-алкалоиди — — — — — 1892
915. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на нејоногени тензиди — — — — — 1892
916. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на фенолна пена со поликондензација — — — — — 1892
917. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за производство на фурфурол — — — — — 1893
918. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на метанол — — — — — 1893
919. Решение за измена на Решението за намалување на царината на увозот на спе-

Страна	Страна
цифичната опрема што се користи за производство на базни фармацевтски су- ровини — — — — — 1893	935. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на по- морски рибарски бродови за ловене риба во океански води и делови на тие бродови — — — — — 1898
920. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увозот на спе- цифичната опрема што се користи за производство на пеницилин — — — — — 1894	936. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увозот на ри- барски бродови за ловене риби — — — — — 1898
921. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увозот на спе- цифичната опрема што се користи во производството на вештачки хемиски губриња — — — — — 1894	937. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на спе- цифичната опрема за доработка (сушење, сортирање, влажење, ферментација и др.) на тутун — — — — — 1898
922. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увозот на спе- цифична опрема што се користи во про- изводството на натриум-триполифосфат и натриум-силикофлуорид — — — — — 1894	938. Решение за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кои се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството — — — — — 1899
923. Решение за измени на Решението за оп- ределување на пониски царински стапки на увоз на специфичната опрема што се користи во производството на криолит, бели саји и алуминиум-трифлуорид — — — — — 1894	939. Решение за определување на царинската стапка „Слободно“ на увозот на специфич- на опрема — електронски сметачи што се користат во заводите за статистика — — — — — 1899
924. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на специ- фичната опрема што се користи во про- изводството на фосфорни соли — мине- рални фосфати за добиточна исхрана — — — — — 1895	940. Решение за дополнување на Решението за намалување на царината на увозот на локомотиви, вагони и електромоторни возила за потребите на југословенските железници — — — — — 1900
925. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на спе- цифичната опрема што се користи во производството на комплексно минерал- но губре врз база на тресет — — — — — 1895	941. Правилник за кралитетот на рибите, ра- ковите, школкарите, морските ежови, жабите, желките, полжавите и нивните производи — — — — — 1900
926. Решение за измена на Решението за на- малување на царината за увоз на спе- цифичната опрема за производството на полиамидни, полиолефински и полипро- пиленски синтетички влакна — — — — — 1895	942. Правилник за југословенските стандар- ди за вијчени стоки — — — — — 1920
927. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на спе- цифичната опрема за производство на полиестерски влакна — — — — — 1896	943. Правилник за југословенскиот стандард за „тестлајнер“ за изработка на бранест картон — — — — — 1920
928. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на специ- фичната опрема за производство на по- лиакрилонитрилно влакно — — — — — 1896	944. Правилник за југословенскиот стандард од областа на обоената металургија — — — — — 1921
929. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на спе- цифичната опрема што се користи во производството на натриум перборат — — — — — 1896	945. Правилник за југословенските стандар- ди за геомеханички испитувања — — — — — 1921
930. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на спе- цифичната опрема што се користи во производството на толуолдиизопијанат (TDI) — — — — — 1896	946. Правилник за југословенските стандар- ди од областа на електрониката и теле- комуникациите — — — — — 1921
931. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на спе- цифичната опрема за производство на трихлоретилен и перхлоретилен — — — — — 1897	947. Правилник за југословенските стандар- ди за регулациони вентили — — — — — 1922
932. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на спе- цифичната опрема што се користи за производство на основни земјоделски производи — — — — — 1897	948. Правилник за југословенските стандар- ди од областа на електротехниката — — — — — 1922
933. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увозот на спе- цифичната опрема што се користи во производството на јастиви масла — — — — — 1897	949. Правилник за југословенскиот стандард за минерални масла — — — — — 1922
934. Решение за измена на Решението за на- малување на царината на увоз на спе- цифичната опрема што се користи за про- изводство на млеко — — — — — 1898	950. Правилник за југословенските стандар- ди за елементи за спојување — — — — — 1923
	951. Спогодба за промена на затечените цени на саји — — — — — 1923
	952. Спогодба за промена на затечените цени за камиони, специјални возила, меѓу- градски и приградски автобуси, мотори, менувачи, опрема и нивни резервни делови — — — — — 1924
	953. Спогодба за промена на затечените цени за графитни електрооди, аморфни елек- троди, необработени, антрацитна маса и „D“ маса — — — — — 1924
	954. Спогодба за промена на затечените цени за градско-приградски автобуси, нивна опрема и резервни делови — — — — — 1923
	Исправка на Правилникот за југословенскиот стандард за елементи за спојување — — — — — 1924
	Укази — — — — — 1924
	Назначувања и разрешувања — — — — — 1925
	Одликувања — — — — — 1925